

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 246

14 октомври 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3203. Указ бр. 7 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	3211. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година.....	22
3204. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.195/2020 од 8 јули 2020 година.....	2	3212. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година.....	23
3205. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	10	3213. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година.....	24
3206. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	11	3214. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за лиценци.....	25
3207. Правилник за начинот на вршење инспекциски надзор.....	13	3215. Објава за стапката на трошоците за живот и платите за месец септември 2020 година.....	48
3208. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	15	Огласен дел	1-48
3209. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	19		
3210. Одлука за одбивање на барање за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	22		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3203.

Указ бр. 7

13 октомври 2020 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16)

СЕ ОДЛИКУВА

БИГОРСКИОТ МАНАСТИР „СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ“

со

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

за зачувувањето и за продолжувањето на илјадагодишната традиција и за придонесот во негувањето на духовното и на културно-историското наследство, за грижата за уметничките реткости и за постојаните социјални и хуманитарни активности.

Бр. 08-1242/2
14 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3204.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 202/2019), на седницата одржана на 8 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2020).

2. Здружението на граѓани за развој и промоција на туризмот, одржлив развој и човекови права АКЦИОС 2017 – Скопје, до Уставниот суд на Република Северна Македонија достави иницијатива за оценување на уставноста на Уредбата од точката 1 од ова решение.

Според подносителот на иницијативата, оспорената уредба со законска сила не била во согласност со член 8 став 1 алинеи 1, 3, 8 и 11, членот 9, членот 51 и членот 54 од Уставот.

Во иницијативата се наведува дека уставниот карактер на слободите и правата има две димензии, првото се остваруваат врз основа на Уставот, а не врз основа на закон или други акти. Уставното регулирање на слободите и правата е доказ дека истите имаат цврст правен режим односно, дека нивното димензионирање зависи од уставотворецот, а не од законодавецот, (во конкретниот случај Владата со уредби со законска сила во време на вонредна состојба) како изведена власт. Правната заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот има поголемо значење отколку самото наведување на слободите и правата.

Потврда за ова не е само нашиот Устав, туку и Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот кој повеќе инсистира на гаранциите отколку на самото пропишување на слободите и правата, бидејќи поважно е дали истите се спроведуваат во практиката.

Правото на забрана на дискриминација е право што ја опфаќа еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, кое е општо право што се однесува на политичките, социјалните и културните права во Македонија и Кривичниот законик ја санкционира како кривично дело.

Правото на еднаквост опфаќа два елемента и тоа дека сите граѓани мора еднакво да бидат третирани со законот, односно да важи еднакво за сите и дека Уставот и законите мора еднакво да бидат применувани за сите граѓани од страна на државните органи.

Тргувајќи од наведеното, според подносителот, со оспорената Уредба, Владата ги става во нееднаква положба (ги дискриминира) граѓаните кои не се предвидени како корисници на финансиска поддршка од владината програма П1- Мерки за справување со COVID наспроти граѓаните - корисници на помошта набројани во член 1 став 1 од Уредбата: граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID – 19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги, со што Владата ги крши наведените членови од Уставот.

Со оспорената уредба, Владата врши директна дискриминација на граѓаните (потешок облик на дискриминација, повреда на правото на еднаков третман на граѓаните од страна на државата, или во случајот од Владата како државен орган) кои не се корисници на финансиска поддршка од буџетски средства, односно ги става во привилегирана положба една група граѓани како корисници на буџетски средства предвидени во владината програма наспроти сите останати граѓани кои не се корисници на финансиска помош без никаква претходно утврдена методологија и критериуми за доделување на финансиска помош.

Понатаму, во иницијативата се наведува дека, Владата со оспорената уредба не само што го крши Уставот туку ги крши и меѓународните документи за човекови права и тоа: Универзалната декларација за човекови права која го гарантира правото на слобода и еднаквост по достоинство и права и Европската конвенција за човекови права која забранува дискриминација во уживање на правата и слободите предвидени во неа по разни основи, наброени во членот 14, но со проширена листа утврдена во практиката на ЕСЧП.

Подносителот, исто така, ги цитира членовите 1 и 2 од Универзалната декларација за човекови права, се повикува на Протоколот 12 на Европската конвенција за човекови права со кој се проширува полето на правата од слободите и правата од заштита од дискриминација, а се повикува и на членот 14 од Конвенцијата.

Исто така, подносителот, наведува дека Европскиот суд за човекови права е јасен во делот на забраната од дискриминација и вели дека ниту една „карактеристика, обележје, статус не смее да биде основа за разликување на лицата или групите на лица едни од други“.

Така, според Судот, основата за дискриминација може да биде карактеристика или статус на еден поединец/група што ги става поединците/групата во попривилегирана положба, различен третман или уживање на одредени бенифиции кои другите луѓе ги немаат.

Според подносителот со оспорената Уредба, финансиската поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и дел од здравствените работници претставува основа за дискриминација што се темели на недозволен различен третман на Владата кон граѓаните по основ на општествен и имотен статус, возраст, положба во општеството, припадност на група. Оттука, се поставува прашањето дали различното и селективно третирање на граѓаните е оправдано во услови на епидемија која претставува општа опасност за сите, дали го оправдува јавниот интерес во едно демократско општество и дали со оспорената уредба може да се оправда селективноста како неопходна и легитимна.

Во случајот *Wagner and J.M.W.L. против Луксембург*, Европскиот суд за човекови права појаснил дека нееднаквиот третман не мора да биде врзан со основа која поттикнува предрасуди и стереотипи и ужива висок степен на заштита, туку и за кое било произволно постапување што резултира со нееднаков третман.

Во конкретниот случај и покрај фактот што пандемијата КОВИД-19 претставува општо загрозувачка пандемија од која никој не е поштеден, а во случајов со справување на негативните последици од неа директно се справуваат и други категории вработени лица како на пример, припадниците на полицијата, Армијата, вработените во центарот за справување со кризи, вработените во аптеките, маркетите, локалната власт и други, Владата со оспорената уредба направи поделба на привилегирани граѓани кои ги става под финансиска заштита и сите други непривилегирани граѓани кои не ги опфати со мерките од Уредбата без никаква претходно утврдена методологија и прецизни критериуми зошто токму овие категории граѓани се опфатени со мерките, а не и пензионерите како лица со низок доход, не и матичните доктори кои исто така беа во првата „борбена“ линија, зошто не се опфатени припадниците на полицијата врз чиј грб падна регулирањето на јавниот ред во услови на полициски час и припадниците на Армијата. Од наведените причини Владата со оспорената уредба ја повреди еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, ги стави во дискриминаторска положба мнозинството граѓани наспроти малцинството таргетираните граѓани кои ќе земат финансиска помош од буџетски средства на кој начин го повреди и владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок. Дополнително Владата со оспорената уредба во услови на епидемија врши арбитрарно третирање на последиците од заразата. Според подносителот уредбите со законска сила кои се донесени од Владата треба да се во насока на спречување на ширењето на епидемијата како и спречување на општата опасност па оттука оспорената уредба не е легитимна и оправдана.

Со оспорената уредба Владата направила дискриминација не само по основ на статус, положба, возраст и професија туку и интерна дискриминација во рамките на лица со ист или сличен имотен статус, иста или слична возраст, иста или слична професија бидејќи согласно членот 2 од Уредбата утврдила мерки за финансиска поддршка само за: „Граѓани со низок доход“, „Вработени лица со низок доход“, „Млади лица“ и „Здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19“.

Според подносителот на иницијативата, Владата со оспорената уредба направила збирна /кумулативна и повеќекратна дискриминација со заштитена карактеристика и статус (имотна и статусна припадност, возраст, професија), обезбедувајќи им повластен статус на повеќе таргетирани групи што власта смета дека во моментот треба да ги заштити како најпогодени од пандемијата, а ги заборава другите групи и поединци кои исто така имаат конкретен ангажман во санирањето на негативните последици од пандемијата и еднакво беа погодени со последиците од пандемијата.

Воедно, подносителот наведува дека со оглед на фактот што со оспорената уредба немала објаснето методологија врз основа на која била направена поделбата на привилегирани и непривилегирани граѓани, поради што постапила арбитрарно, своеволно и дискриминачки во однос на мнозинството граѓани. Владата наместо да го спречува ширењето на епидемијата предизвикана со COVID-19 и да ја менаџира состојбата во општеството преку примена на постојните закони и прописи, истата нормирала нови права и обврски на релација граѓани и држава и притоа вршела дискриминација на слободите и правата на човекот и граѓанинот. Оваа уредба со законска сила била надвор од целта за воведување на вонредната состојба и спречување на ширење на епидемијата.

Во услови на се уште важечка вонредна состојба, Владата со свој акт-Уредба со законска сила и врз основа на само неа познат критериум на поделба на граѓаните кои треба да добијат финансиска поддршка ја злоупотребила позицијата на законодавец во своја политичка и партиска корист непосредно пред спроведување на предвремени парламентарни избори.

Во иницијативата се нагласува дека неспорно вонредната состојба привремено го суспендира уставно-загарантираното начело на поделба на власта и дека тоа доведува до концентрирање на политичката моќ во рацете на владата поради трансферот на законодавната власт на Собранието во Владата.

Во многу меѓународни документи детално се уредувала вонредната состојба, многу стандарди се предвидени за неа од страна на релевантни европски комитети и тела, како што се Европската конвенција за човековите права и основни слободи и Меѓународниот пакт за граѓански и политички права во кои се утврдени основните начела што државите се должни да ги почитуваат при вонредна состојба и тоа;

- начелото на времен карактер, односно вонредната состојба мора да има строго дефинирано и ограничено времетраење

- начелото на постоење исклучителна и сериозна закана по луѓето или државата, закана што е реална и непосредна опасност по заедницата,

- вонредната состојба мора да биде прогласена од надлежен државен орган, граѓаните мора навремено да бидат информирани за евентуалните ограничувања на човековите права и слободи. Притоа државата не смее да ги пречекори стандардите утврдени во ЕКЧП.

Човековите права и слободи за време на вонредна состојба мора да се почитуваат, а евентуалните ограничувања пропишани во инструментите на меѓународното и националното право мора да бидат објаснети и дозволени.

Дискриминацијата на граѓаните е забранета во редовна и во вонредна состојба;

- неопходно е да се почитува начелото на пропорционалност што значи дека мерките преземени во вонредна состојба за да се спречи криза мора да бидат пропорционални со тежината на опасноста.

Евентуалното дерогирање на човековите права и слободи во услови на вонредна состојба морало да биде предмет на мониторинг не само од националниот Уставен суд, туку и од Генералниот секретар на Советот на Европа и Генералниот секретар на ООН.

Во извештајот на специјалниот известител на ООН во однос на човековите права и вонредната состојба од 1997 година се вели: „Кога со вонредната состојба ќе се повлијае на остварувањето на одредени апсолутни права потребно е да се преземат административни или судски мерки до степен кој евозможен, а со цел ублажување или поправање на неповолните последици нанесени со ограничувањето на правата“.

Сите европски и меѓународни стандарди велат дека постоењето на вонредната состојба не смее да значи привремено укинување на владеењето на правото, ниту пак државата е овластена во време на вонредна состојба да не ги почитува начелото на уставност и законитост кои се основа на владеењето на правото.

Во сите европски и меѓународни документи, владеењето на правото дури и во вонредна состојба е определено како траен столб и вредност врз кој опстојува и функционира секоја демократска држава.

Моќта на вонредната состојба најчесто била злоупотребена од авторитативните власти кои ја користат состојбата за да останат на власт подолго време, но и да ја замолчат опозицијата.

Токму затоа, неопходно е стриктно ограничување на нејзиното времетраење како и прецизно утврдување на опсегот на моќта во вонредната состојба. Државната и јавната безбедност ефикасно можат да бидат обезбедени исклучиво ако се почитува владеењето на правото, што секако подразбира судска и парламентарна контрола над донесените акти за време на вонредна состојба.

Во натамошниот текст на поднесокот се наведува дека Уставот ја овластил Владата да донесува уредби со законска сила за време на вонредна состојба, но Уставот го ограничил тоа овластување, утврдувајќи дека истото мора да биде во согласност со Уставот и со закон, а во конкретниов случај, со оспорената уредба, Владата без никаква уставна основа, донела Уредба со која се врши дискриминација на другите граѓани во однос на привилегираните категории на граѓани посочени со уредбата за време на вонредна состојба.

Членот 126 од Уставот на кој се повикува Владата само уредувал овластување за Владата да може да донесува уредби со законска сила до завршување на вонредната состојба, но тоа не значи Владата арбитражно, своеволно и дискриминирачки по своја сопствена проценка и оценка самата слободно да одлучува кои граѓани ќе ги дискриминира, кои ќе ги привилегира, кого ќе опфати со привилегиите, а кого не, што се прави со предметната уредба.

Ограничувањето на слободите и правата за време на воена или вонредна состојба според член 54 од Уставот, можеле да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот и исклучително според одредбите

на Уставот и не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса боја на кожа, јазик, вера, национално и социјално потекло, имотна или општествена положба (став 3).

Уставната определба, уредбите со законска сила да мора да бидат во согласност со Уставот и со закон упатувала на тоа дека уредбите со законска сила можат да бидат донесени само во функција на операционализација на уставни и законски одредби, а не со истите изворно, оргинерно да се нормира нова ситуација што не е предвидена со Уставот или со закон, а уште повеќе со истите да се уредува ограничување/ дискриминирање на слободи и права за човекот и граѓанинот, кои патем воопшто не се предмет на ограничување со Уставот, следствено ниту со закон.

Во конкретниов случај, околноста што Уставот при состојба на прогласена вонредна состојба во државата и дал овластување на Владата да донесува уредби со законска сила, не значело и овластување за Владата за арбитражност во оценка кои и какви уредби со законска сила да донесува за време на вонредна состојба и со уредби да регулира прашања со кои ќе ги доведе граѓаните во нееднаква положба пред Уставот и закон. Правото забранувало арбитражност во постапувањето на државните органи, а арбитражноста се косела со владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок.

Владата со предметната уредба со законска сила имплицирала дискриминаторско постапување спротивно на член 54 став 3 од Уставот, од причини што согласно оспорената уредба голем број на граѓани нема да можат да го остварат правото на финансиска поддршка од буџетски средства како што ќе можат да го остварат групите што од Владата се утврдени како привилегирани, надредени над другите граѓани во правото да добијат финансиска помош од државата.

Со оспорената уредба дел од граѓаните што не се утврдени во членот 2 од Уредбата биле ставени во нееднаква положба во однос на граѓаните опфатени со Уредбата, иако сите се наоѓале во иста правна ситуација (пандемијата сите не погодува подеднакво) и дополнително што вонредната состојба е прогласена на целата територија на државата.

Според член 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права, уживањето на правата и слободите, признати со оваа конвенција требало да се обезбедат без никаква дискриминација заснована на пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да било друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.

Во конкретниов случај, различното постапување со граѓаните кои се во иста правна ситуација и положба, а кое се согледува во оневозможувањето на сите лица кои директно или индиректно биле на првата линија во одбрана против пандемијата да остварат права на финансиска поддршка овозможена од Владата за одредена категорија на граѓани, имплицирало дискриминаторско постапување по основ на општествен статус, под кој се подразбира и професионалниот статус на граѓанинот – вработен, по основ на возраст (зошто токму младите од 16 до 29 години, а не и пензионери) што било спротивно на член 54 став 3 од Уставот и членот 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права.

Врз основа на наведеното, подносителот предлага Судот да донесе решение за поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорената уредба и да донесе временна мерка за запирање од примена на оспорената уредба, како и да донесе одлука за поништување на Уредбата.

3. Судот на седницата утврди дека оспорената уредба гласи:

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Влада на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 27 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

(1) Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.

(2) Финансиската поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID-19, заради поттикнување на приватната потрошувачка и купувањето македонски производи и услуги во услови на намалена економска активност условена од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19 се врши од Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма ПП-Мерки за справување со COVID-19 кризата.

Член 2

Одделни изрази употребени во оваа уредба со законска сила го имаат следното значење:

5) „Македонски производи“ се производи и стоки за финална потрошувачка произведени од правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија, освен алкохолни пилалаци, тутун и преработки на тутун.

6) „Македонски услуги“ се услуги направени од правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија.

7) „Домашна платежна картичка“ е платежна картичка со видливо отпечатена ознака: „КУПУВАМ ДОМАШНО“ („KUPUVAM DOMASHNO“) издадена од резидентна банка која потпишала Договор со Владата на Република Северна Македонија, на чија поврзана сметка се исплатува финансиската поддршка од членот 1 став (2) на оваа уредба со законска сила (во натамошниот текст: „ДПК“).

Член 3

(1) Листа на граѓани со низок доход-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) и Листа на вработени лица со низок доход-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 2) на оваа уредба со законска сила изготвува Управата за јавни приходи и ги доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила. За целите на изготвување на Листа на граѓани-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) на оваа уредба со законска сила, податоци до Управата за јавни приходи доставува Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и Министерството за труд и социјална политика во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

(2) Листа на млади лица-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 3) на оваа уредба со законска сила изготвува Министерството за образование и наука и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од еден ден од денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила. За целите на изготвување на Листата на млади лица-корисници на финансиска поддршка Министерството за образование и наука доставува податоци од електронскиот систем за административна работа на училиштата и резидентните државни университети, во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

(3) Листа на здравствени работници-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 4) на оваа уредба со законска сила изготвува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

(4) Листите на корисници на финансиска поддршка од ставовите (1), (2) и (3) на овој член ги содржат следните податоци: име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење, и износ на финансиска поддршка, а може да содржи и податоци за емаил адреса, телефонски број за контакт, општина, регистарски број на лична карта, надлежен орган кој ја издал и датум на важење на личната карта, податоци за вработување вклучително и дејноста на работодавачот, односно статус на невработен/ученик/студент, за лицата за кои органот располага со овие податоци. Податоците од Листите на корисници на финансиска поддршка се енкриптирани согласно со прописите за заштита на личните податоци.

(5) Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила се врши согласно со прописите за заштита на личните податоци, при што листите од ставот (4) на овој член се доставуваат и преземаат во криптирана форма.

Член 4

(1) Домашна платежна картичка од членот 2 точка 7) на оваа уредба со законска сила издава банка резидент на Република Северна Македонија која се согласила со условите и критериумите утврдени во член 5 став (2) од оваа уредба со законска сила и која во рок од три дена од денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила потпишала договор со Владата на Република Северна Македонија за издавање на домашна платежна картичка.

(2) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија до Клириншката кука КИБС АД Скопје доставува единствена Листа на корисници на финансиска поддршка со податок за ЕМБГ од членот 3 став (4) на оваа уредба со законска сила.

(3) Во рок од еден ден од денот на добивањето на Листата од ставот (2) на овој член Клириншката кука КИБС АД Скопје ќе достави информација до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за корисниците на финансиска поддршка кои поседуваат трансакциски сметки според ЕМБГ.

(4) Управата за јавни приходи до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави податоци за трансакциската сметка во банка од ставот (1) на овој член на која корисниците на финансиска поддршка од членот 2 точка 2) и точка 4) од оваа уредба со законска сила примаат плата, односно социјална помош или надомест за невработеност за корисниците на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) од оваа уредба со законска сила.

(5) По добивање на податоците од ставовите (3) и (4) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе изврши распределба на лицата корисници на финансиска поддршка по банки од ставот (1) на овој член заради издавање на ДПК.

(6) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка само кај една банка од ставот (1) на овој член ќе бидат распределени за добивање на ДПК во банката во која имаат трансакциска сметка.

(7) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка кај две или повеќе банки од ставот (1) на овој член или имаат сметка кај банка која не потпишала договор согласно став (1) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ги распределува за издавање на ДПК кај една од банките од банките од ставот (1) на овој член според принципот на фер рамномерна распределба, а во согласност со расположливите капацитети на секоја од банките од ставот (1) на овој член давајќи предност на распоредување на лица со трансакциските сметки на кои примаат плата или социјална помош во банка од ставот (1) на овој член.

(8) Корисниците на финансиска поддршка кои немаат отворено трансакциска сметка кај ниту една банка од ставот (1) на овој член, се распределуваат за издавање на ДПК кај една од банките според принципот на фер рамномерна распределба, а во согласност со расположливите капацитети на секоја од банките од ставот (1) на овој член.

(9) По извршена проверка и распределба на корисници на финансиска поддршка од ставовите (6), (7) и (8) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија до банките од ставот (1) на овој член во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила доставува конечна Листа на корисници на финансиска поддршка која ги содржи лицата корисници на финансиска поддршка на кои банката издавач на ДПК од ставот (1) на овој член ќе им издаде ДПК.

(10) Конечната листа на корисници на финансиска поддршка со податок за името и презимето на корисникот и банката издавач на ДПК, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ја објавува на www.kupuvamdomasno.gov.mk во рок од пет дена од денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила. Корисник на финансиска поддршка од членот 2 точки 1), 2), 3) и 4) од оваа уредба со законска сила има право да ја одбие финансиската поддршка во рок пет дена од денот на објавувањето на Конечната листа од овој став. Одбивањето на финансиската поддршка се врши преку www.kupuvamdomasno.gov.mk,

односно преку банка издавач на ДПК, во писмена форма или преку е-маил, во спротивно се смета дека финансиската поддршка уредена со ова уредба со законска сила се прифаќа.

(11) Банката издавач на ДПК склучува договор за издавање на ДПК и отвора трансакциска сметка на корисник на финансиска поддршка во согласност со закон и општите акти на банката издавач. Согласно со оваа уредба со законска сила за уредно се смета склучувањето договор за издавање на ДПК преку објавување на формуларен (типски) договор на интернет страницата на банката издавач на ДПК или во простории на банката издавач на ДПК и приемот на изјава во е-форма од корисникот на финансиска поддршка дека е запознаен и ги прифаќа условите од објавениот договор. Малолетен граѓанин корисник на ДПК кој има валиден документ за идентификација (лична карта или пасош), согласно оваа уредба со законска сила ќе може самостојно да даде согласност и да склучи Договор за издавање на ДПК и отворање на трансакциска сметка, без присуство на родител/старател и без нивно евидентирање во својство на законски застапник во банката и истото ќе се смета дека е во согласност со Законот за облигациони односи и другите прописи кои се однесуваат на работењето на банките.

(12) Сите мерки и дејствија на анализа, идентификација, потврдување на идентитет, редовна проверка и ажурирање на клиенти - корисници на финансиска поддршка во согласност со прописите што го уредуваат спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам од страна на банката издавач на ДПК при склучување на договорите од ставот (11) на овој член, ќе се преземаат врз основа на податоците добиени согласно ставот (10) на овој член и со задржување на копија од важечки документ за идентификација издаден од надлежен орган во хартиена и/или електронска форма, а без обврска за пополнување на други документи за регистрација/ ажурирање на клиентите. Банката може да побара од корисникот на ДПК електронски да достави други документи потребни за регистрација/ ажурирање на клиентите. Прибирањето на податоци на овој начин и нивниот пренос банките ќе се вршат во криптирана форма што ќе се смета дека е во согласност со важечките законски прописи што го регулираат спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам и прописите за заштита на личните податоци.

(13) Доколку корисникот на финансиска поддршка се смета за клиент - носител на јавна функција според важечките прописи што го регулираат спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам, истиот е должен при склучување на договор од ставот (11) на овој член да ја извести банката издавач на ДПК за таквата околност. Во спротивно, ќе се смета дека корисникот на финансиска поддршка не е носител на јавна функција.

(14) Корисник на финансиска поддршка од членот 2 точки 1), 2), 3) и 4) на оваа уредба со законска сила, со внесување на својот ЕМБГ на интернет страницата www.kupuvamdomasno.gov.mk со безбедносен (HTTPS) протокол проверува во која банка издавач ќе му биде издадена ДПК и висината на финансиската поддршка.

(15) Во рок од три дена од денот на извршената достава на Конечната листа на корисници на финансиска поддршка од ставот (10) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врши исплата на средствата за финансиска поддршка на банките од ставот (1) на овој член во висина утврдена за секоја банка одделно.

(16) Банката издавач на ДПК од ставот (1) на овој член, домашна платежна картичка издава на корисниците на финансиска поддршка од Конечната листа на корисници на финансиска поддршка од ставот (10) на овој член во најкус можен рок согласно со расположливите капацитети на банката, а најдоцна до 3.7.2020 година.

(17) Банката издавач на ДПК на својата интернет страна го објавува начинот на уредна достава и прием на ДПК до корисниците на финансиската поддршка на кои им издала ДПК. Банката издавач на ДПК, издадената платежна картичка ја доставува на адресата на живеење на лицето корисник на финансиска поддршка од Листата на корисници на финансиска поддршка од ставот (9) на овој член и обезбедува доказ за приемот на ДПК од лицето корисник на финансиска поддршка. За извршен прием и уредна достава се смета доставата со препорачана пратка преку пошта, доставата од страна на банката, како и приемот на ДПК во просториите на банката од ставот (1) на овој член.

Член 5

(1) Финансиската поддршка од членот 1 став (2) на оваа уредба со законска сила е еднократен износ кој се исплатува на ДПК издадена од банка издавач на ДПК, резидент на Република Северна Македонија, на лице корисник на финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила.

(2) Договорот за издавање на домашна платежна картичка од членот 4 став (1) од оваа уредба со законска сила и договорот меѓу банката издавач на ДПК и корисник на финансиска поддршка содржи задолжителни елементи според кои банката издавач на ДПК на лице-корисник на финансиска поддршка:

- не пресметува и наплатува надоместоци за издавање на ДПК,

- не пресметува и наплатува членарина за првата година на важност на ДПК,

- не пресметува и наплатува надоместоци за отворање, водење, управување, одржување и слични надоместоци за сметката поврзана со ДПК, до крајот на 2020 година,

- овозможува продолжување на користење на ДПК и по истекот на календарска 2020 година, во согласност со општите правила и услови за користење на платежната картичка што банката издавач ги објавила на својата интернет страна и

- не наплатува надоместоци за затворање на сметката и за затворање и/или одјавување на ДПК на барање на лицето корисник на финансиска поддршка.

(3) Граѓаните-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 9.000 денари по лице. Работниците-корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 3.000 денари по лице. Младите лица корисници на финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 3.000 денари по лице. Здравствените работници-корисници на финансиска поддршка кои учествувале во тестирање и дијагностицирање на граѓани заболени од COVID-19 и нивно лекување ќе добијат еднократна финансиска поддршка во висина на 40% од износот на последната пресметана основна нето плата на секој работник одделно до денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила.

(4) Примената финансиска поддршка на ДПК од членот 2 точка 7) на оваа уредба со законска сила, корисниците на финансиска поддршка ја користат исклучиво за купување на македонски производи и услуги кај правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија во периодот од денот на приемот на ДПК до 31.07.2020

година. On-line набавката од интернет страници во сопственост на македонски правни и физички лица вршители на стопанска дејност за целите на финансиска поддршка се однесува на македонски производи и услуги согласно членот 2 точки 5) и 6) на оваа уредба со законска сила.

(5) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член, престанува можноста за користење на финансиската поддршка од оваа уредба со законска сила.

(6) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член, збирниот износ на неискористени парични средства од добиената финансиска поддршка, банката издавач на домашната платежна картичка е должна да го врати на буџетската сметка во рок од три дена од рокот во ставот (4) на овој член, без наплата на трошоци за извршената трансакција. Банката издавач на домашната платежна картичка заедно со враќањето на неискористените парични средства до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави Информација за искористените (потрошени) парични средства и за неискористените (непотрошени) парични средства што ги враќа поединечно по лице корисник на финансиска поддршка и збирно.

(7) ДПК од членот 2 точка 7) на оваа уредба со законска сила може да се користи за плаќање на македонски производи и услуги на ПОС терминал и виртуелен ПОС терминал на правно и физичко лице вршител на стопанска дејност согласно со Националната класификација на дејности, односно Меѓународната категоризација на трговец по ИСО стандардизација (Merchant Category Code, скратено MCC) дадена во Прилог број 1 кој е составен дел на оваа уредба со законска сила. За дејностите од Прилогот број 1 кои респективно не се поврзани со Меѓународната категоризација на трговец по ИСО стандардизација поврзувањето ќе го направи секоја банка од членот 4 став (1) на оваа уредба со законска сила.

(8) Примената финансиска поддршка од ставот (1) на овој член не може да се користи со употреба на било кој друг платен инструмент, освен со ДПК од оваа уредба со законска сила. Со ДПК финансиската поддршка не може да се користи за:

- подигнување на готовина од банкомати, од ПОС терминали или со налог за исплата на готовина на шалтерите на банките, конверзија во странска валута или како замена за готовина,

- плаќања производи и услуги на физички и/или интернет (виртуелни) пос терминали, за подигнување на готовина на банкомати и други терминали, опслужувани од нерезиденти и/или резиденти, вршители на дејност надвор од територијата на Република Северна Македонија;

- пренос на парични средства кон други сметки во банката издавач на ДПК и/или кон други сметки кај друг носител на платен промет, независно дали е тоа сметка на лицето корисник на финансиската поддршка или е сметка на друго физичко и/или правно лице;

- плаќање за македонски производи и услуги кои не ги исполнуваат дефинициите од членот 2 точки 5) и 6) на оваа уредба со законска сила, - плаќање на правни и физички лица кои не го исполнуваат условот за вршење на дејност од ставот (7) на овој член.

(9) Примената финансиска поддршка е изземена од извршување спрема корисник на финансиска поддршка по било која основа. За лицата корисници на финансиска поддршка кои имаат блокирани сметки, банката издавач на ДПК ќе отвори посебна сметка за намените од оваа уредба со законска сила.

(10) Во периодот од издавањето на ДПК до истекот на рокот за користење на финансиската помош од ставот (4) на овој член, банката издавач на ДПК нема да врши уплати на средства на сметката поврзана со издадената ДПК.

(11) Собраните и обработени лични податоци се чуваат во рокови утврдени со Законот за банките.

Член 6

(1) Правните и физички лица вршители на стопанска дејност, во објектите за трговија на мало утврдени во Прилогот број 1 од оваа уредба со законска сила ќе обезбедат посебно обележани рафтови, гондоли и сл. со ознаката „КУПУВАМ ДОМАШНО“ на кои ќе бидат изложени македонски производи за продажба на лицата - корисници на финансиската поддршка од оваа уредба со законска сила. Правните и физички лица вршители на стопанска дејност што вршат on-line продажба преку интернет страници имаат обврска јасно да ги истакнат и посебно да ги издвојат македонските производи и услуги согласно членот 2 точки 5) и 6) на оваа уредба со законска сила.

(2) За прометот на производи од ставот (1) на овој член, правните и физички лица вршители на стопанска дејност издаваат фискална сметка која задолжително содржи линија во фискалната сметка за вкупен промет остварен од македонски производи со текст „промет од македонски производи“, пресметан данок на додадена вредност од македонски производи прикажан по даночни стапки и вкупен износ на данок на додадена вредност од македонски производи.

(3) За прометот на македонски услуги, правните и физички лица вршители на стопанска дејност издаваат фискална сметка со содржината уредена во ставот (2) на овој член.

(4) Фискални сметки кои содржат производи и услуги кои не се опфатени согласно членот 2 точки 5) и 6) на оваа уредба со законска сила не може да се плаќаат со домашната платежна картичка.

Член 7

Примената финансиска поддршка не се оданочува со данок на доход согласно со Законот за данокот на личен доход.

Член 8

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на оваа уредба со законска сила врши Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи согласно нивните надлежности утврдени со закон.

Член 9

(1) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на правно лице (микротрговец), од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на правно лице (мал трговец), од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на правно лице (среден трговец) и од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на правно лице (голем трговец) ако постапува спротивно на одредбите од членот 6 на оваа уредба со законска сила.

(2) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на трговец поединец или физичко лице кое врши стопанска дејност ако постапува спротивно на одредбите од членот 6 на оваа уредба со законска сила. 27 мај 2020 Бр. 137 - Стр. 7

(3) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице (микротрговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во

денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

(4) Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, трговец поединец и физичко лице кое врши стопанска дејност и одговорно лице во правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.

Член 10

Злоупотребата и фалсификувањето на домашната платежна картичка од страна на физички и правни лица подлежат на казна согласно со Кривичниот законик.

Член 11

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

4. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3, 8 и 11 од Уставот на Република Северна Македонија основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, владеењето на правото, хуманизмот, социјалната правда и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право се темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот се еднакви.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 1). Секој е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2).

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот и тоа само во време на воена или вонредна состојба, според одредбите на Уставот, при што ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имот или општествена положба. Ограничувањето на слободите и правата, според ставот 4 на овој член, не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казните дела и казните како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповедта.

Членот 125 од Уставот пропишува дека, постоењето на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија или нејзин дел го утврдува Собранието по предлог на претседателот на Републиката, Владата или најмалку 30 пратеници (став 2). Одлуката со која се утврдува постоењето на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и има важност најмногу 30 дена (став 3).

Согласно член 126 став 2 од Уставот, овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.

5. Во Република Северна Македонија, согласно член 125 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, поради неможнosta на Собранието како надлежен орган за прогласување на вонредна состојба да се состане, од страна на претседателот на Република Северна Македонија, донесени се пет последователни

одлуки за утврдување на постоење на вонредна состојба заради заштита и спречување со последиците од корона вирусот COVID 19, првата на ден 18.03.2020 година, а последната заклучно со 22.06.2020 година, а во моментот кога Собранието ќе биде во можност да се состане ќе му бидат поднесени на потврдување согласно член 125 став 4 од Уставот.

Во суштина, вонредната состојба претставува состојба во која поради настанување на големи природни непогоди или епидемии, со цел справување со причините и/или последиците, се излегува од воспоставениот ред, и во такви околности мерките коишто се преземаат од владите во вонредна состојба мора да бидат дизајнирани и насочени кон справување со причинителот на состојбата, последиците од истата, да презема мерки коишто се во суштинска врска со причинителот и последиците, со времен карактер и лимитиран интензитет, при што има уставни овластувања за ограничување на човековите права за таа цел (освен оние кои не можат да бидат ограничени ни во вонредна состојба), се со цел, брзо, во временска смисла, да го повратат уставниот поредок со кој човековите права повторно ќе можат целосно да бидат обезбедени. Вонредната состојба е уставна материја, и во време на вонредна состојба Владата мора да ги почитува темелните вредности на уставниот поредок особено владеење на правото.

Според член 126 став 1 од Уставот и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Северна Македонија, при постоење на воена или вонредна состојба Владата во согласност со Уставот и со закон донесува уредби со законска сила. Ваквото овластување на Владата трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието.

Оттука, со уредба со законска сила, при постоење на вонредна состојба, Владата може поинаку да регулира одредени прашања коишто се уредени со важечки закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и надминување на причините и последиците од вонредната состојба, со водене сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни и пропорционални во светло на што побрзо враќање во редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограничување е уредено во членот 54 од Уставот, чиешто задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна состојба не може да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.

Во конкретниот случај, Владата, врз основа на член 126 став 1 од Уставот и член 36 став 1 од Законот за Владата, на 27 мај 2020 година, во услови на прогласена вонредна состојба на територијата на целата Република, донела Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2020).

Од анализата на одредбите на наведената уредба со законска сила, произлегува дека Владата, во согласност со уставните овластувања во услови на прогласена вонредна состојба, пропишала дека се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓаните и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствените работници кои учествувале во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓаните заболени од COVID -19, со издавање на платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги од Буџетот на Република Северна Македонија, којашто може да биде искористена до 31.07.2020 година. Сето ова заради поттикнување на приватната потрошувачка и купување македонски производи и услуги во услови на намалена економска активност, а со тоа и стимулирање на домашната економија во услови на здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот COVID-19, а заради заштита и справување со последиците од ширењето на тој вирус.

На овој начин Владата овозможува финансиска поддршка во еднократен износ од Буџетот на Републиката за точно определени категории на граѓани, за кои оценила дека тоа е нужно и оправдано во дадената ситуација да бидат социјално заштитени, а што е во согласност со одредбите на Уставот според кои Републиката е социјална држава, а хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се темелни вредности на уставниот поредок. Притоа, утврдени се јасно определени критериуми за остварување на правото од Уредбата, а сето во зависност од економска моќ на држават и во согласност со членот 54 од Уставот.

Неспорно е дека оваа мерка е тесно поврзана, односно предизвикана од причините за прогласување на вонредната состојба – епидемија од корона вирусот COVID-19 и е во насока на ублажување на последиците од истата. Поради тоа, Судот оцени дека ваквата мерка има легитимна цел, општествена оправданост, разумна е и пропорционална на целта што се сака да се постигне, поради што не излегува надвор од овластувањето коешто согласно Уставот го има Владата во вонредна состојба.

При градењето на овој став Судот имаше предвид дека Владата има донесени и други уредби со законска сила и во други области (здравствена заштита и здравствено осигурување, трудово право, финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор и др.), со цел да се заштитат граѓаните и да се ублажат последиците предизвикани од прогласената вонредна состојба.

Поради наведеното, Судот оцени дека со конкретна уредба не се повредуваат членот 8 став 1 алинеи 1, 3, 8, 11, членот 9, членот 51 и членот 54 од Уставот, како и одредбите на меѓународните акти на кои се повикува подносителот на иницијатива.

6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Елена Гошева, Насер Ајдари, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.

У.бр.195/2020
8 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

3205.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019) по моето гласање против Решението У.бр.195/2020, донесено на седницата одржана на 8 јули 2020 година со кое Уставниот суд одлучи да не се поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2020), писмено го образложувам моето

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Уставниот суд по повод иницијативата поднесена од Здружението на граѓани за развој и промоција на туризмот, одржлив развој и човекови права АКЦИОС 2017 – Скопје, на седницата одржана на 8 јули 2020 година, со Решение У.бр.195/2020 не поведе постапка за оценување на уставноста на оспорената Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба.

Не се согласувам со аргументите наведени во Решението, од причина што моето мислење е поинакво од мнозинството судии.

Во наведеното решение, донесено со мнозинство гласови, се наведува дека „со уредба со законска сила, при постоење на вонредна состојба, Владата може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите овластувања не се неограничени“. Токму така, овластувањата на Владата се ограничени. Уредбите коишто ги носи Владата за време на вонредна состојба треба да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно влијание во надминување на причините поради кои е прогласена вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да се разумни и пропорционални со цел враќање во редовна нормална состојба на животот на граѓаните. Со исполнување на овие услови од Уредбата со законска сила, Владата ги задоволува барањата од членовите 125 и 126 од Уставот врз основа на кои е донесена. Другиот услов којшто треба да го исполни Владата е предвиден во членот 54 од Уставот со кој се бара ограничувањето на слободите и правата во вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Оспорената уредба со законска сила, Владата ја донесе за време на општозагрозувачка пандемија Ковид-19, од која никој не е поштеден, а со истата се заштитува само одредена категорија на граѓани. Уставниот суд при донесувањето на Одлуката го занемари фактот дека слободите и правата на граѓаните се остваруваат врз основа на Уставот, а не врз основа на закони и др.акти. Оваа и останатите уредби со законска сила коишто Владата ги донесе за време на вонредната состојба беа донесени согласно членовите 125 и 126 од Уставот на Република Македонија. Согласно наведените одредби од Уставот, донесените уредби треба да бидат во согласност со Уставот и со законите, што значи дека тие иако се со законска сила не се закон, односно го задржуваат името уредба и во никој случај не можат да ре-

гулираат слободи и права на човекот и граѓанинот. Потврда за ова е и Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот.

Не се согласувам со мислењето на мнозинството судии кои сметаат дека мерката предвидена со оспорената уредба има легитимна цел, општествена оправданост, разумна е и пропорционална на целта што сака да се постигне, бидејќи не излегува надвор од овластувањето коешто го има Владата согласно Уставот. Со оспорената уредба, Владата ги става граѓаните во нееднаква положба, односно врши дискриминација на оние кои не се предвидени како корисници на финансиска поддршка од програмата на Владата – мерки за справување со Ковид-19, наспроти граѓаните набројани во член 1 став 1 од Уредбата: граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID - 19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги, со што Владата ги крши член 8 став 1 алинеја 1, 3, 8 и 11 и членот 9 од Уставот на Република Македонија.

Правото на недискриминација е општо право коешто се однесува на политичките, социјалните и културните права во Македонија, а нашиот Кривичен законик ја санкционира како кривично дело повредата на еднаквост на граѓаните во уживањето на правата. Токму со оваа уредба се кршат овие општи права на граѓаните кои според нашиот Устав се еднакви пред законите, ги уживаат сите права кои произлегуваат од Уставот и законите и се должни да ги исполнуваат сите обврски кон државата. Од тој аспект тие треба да бидат еднакво третирали кога се работи за привилегии кога станува збор за финансиска поддршка од буџетските средства на државата во кои средства на свој начин издвојуваат сите граѓани на државата.

Со носењето на оваа уредба, Владата врши директна дискриминација на граѓаните кои не се корисници на финансиската поддршка од буџетски средства, односно става во привилегирана положба една група на граѓани како корисници, без никаква претходно утврдена методологија и критериуми за доделување на финансиска помош.

Со ова Владата ја крши обврската за почитување на правото на еднаквост пред Уставот и законите, а воедно и меѓународните документи за човекови права – Универзалната декларација за човекови права и Европската конвенција за човекови права, посебно членот 12 и членот 14 од истата. Имајќи ја во предвид содржината на член 1 став 1 од оспорената уредба, се поставува прашањето дали различното и селективно третирање на граѓаните според имотниот статус и возраст е пропорционално, односно оправдано во услови на пандемија којашто претставува општа опасност за сите граѓани, дали го оправдува јавниот интерес во кое било демократско општество и дали со Уредбата може да се оправда селективноста како неопходна и легитимна. Имајќи во предвид дека пандемијата Ковид - 19 има општозагрозувачка сила од која никој не е поштеден и со нејзините негативни последици се справуваат и другите категории на граѓани како: припадниците на полицијата, армијата, вработените во Центарот за справување со кризи, вработените во аптеките, маркетите, вработените во локалната власт итн.

Со оваа уредба со законска сила, Владата изврши поделба на привилегирани граѓани на кои им овозможи финансиска поддршка и сите други непривилегирани граѓани кои не ги опфати со мерките од Уредбата. Со ова Владата ја повреди еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, со што го повреди владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок

на државата. Без претходно утврдена методологија, без јасно утврдени критериуми, Владата не ги зеде во предвид ниту матичните лекари ниту пензионерите како лица со низок доход, а без за истото да наведе свое оправдано решение.

Оспорената уредба со законска сила донесена од Владата не е во насока на спречување на општата опасност, односно е надвор од целта за воведување на вонредна состојба и спречување на ширење на епидемијата, поради што истата не е легитимна и оправдана.

Сите европски и меѓународни стандарди велат дека постоењето на вонредната состојба не смее да значи привремено укинување на владеењето на правото, ниту пак државата е овластена во време на вонредна состојба да не ги почитува начелата на уставност и законитост коишто се основа на владеењето на правото, бидејќи тоа и во вонредна состојба е предвидено како главен и траен столб врз кој опстојува и функционира секоја демократска држава. Во конкретниот случај, различното постапување со граѓаните кое се манифестира во оневозможување на сите лица да остварат право на финансиска помош овозможена од Владата од буџетските средства на државата, претставува дискриминаторско постапување кон граѓаните по основ на општествен и имотен статус, возраст, положба во општеството, припадност на група.

Со Решението У.бр.195/2020 од 8 јули 2020 година, мнозинството судии го прифатија ставот на Владата која ги става во дискриминаторска положба мнозинството граѓани, наспроти малцинството таргетиранни граѓани, со што го повреди начелото на владеење на правото како темелна вредност на уставниот поредок.

Со наведеното решение со кое Судот не поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, Уставниот суд не даде свои аргументи за наводите во иницијативата со која се наведува постоење на дискриминација на граѓаните. Кога Судот носи решение за неповедување на постапка за оценување на уставноста, неопходно е потребно да наведе зошто не ги прифаќа наводите во поднесената иницијатива. Недозволиво е Судот во своето решение да не даде одговор на она што се наведува и тврди во иницијативата од страна на подносителот, односно да наведе зошто не држат наводите во иницијативата. Тоа во Решението не е наведено, односно не е направена анализа на наводите со кои се бара поведување на постапка за оценување на уставноста на оспорената уредба.

Во конкретниот случај, со оспорената уредба со законска сила, Владата ја злоупотреби позицијата на законодавец и не ги почитуваше неопходните начела на пропорционалност, начелото на поделба на власта и заштита на човековите права.

Доколку Уставниот суд утврдеше неуставност на наведената уредба со законска сила ќе спречеше да настапи незадоволство и поделба помеѓу граѓаните - оние кои добиле и оние кои не добиле финансиска помош од буџетските средства на државата, а граѓаните кои подеднакво ги трпат последиците од настанатата пандемија ќе можеа да добијат минимална помош за справување со последиците.

Судија
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Елена Гошева, с.р.

3206.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992, по нашето гласање против Решението У.бр.195/2020 од 8 јули 2020 година, го издвојуваме и писмено го образложуваме следното

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Не се согласуваме со Решението У.бр.195/2020 на Уставниот суд со кое мнозинството судии одлучија да не се поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, како и со образложението дека со оспорената уредба со законска сила „не се повредуваат членовите 9 и 54 од Уставот како и одредбите на меѓународните акти на кои се повикува подносителот на иницијативата“.

Спротивно на ваквиот став на мнозинството судии искажан во наведеното решение, сметаме дека оспорената уредба со законска сила не е во согласност со следните уставни одредби како и со општо прифатените норми на меѓународното право (конвенции, декларации и сл.).

А) Член 1 став 1 од Уставот според кој Република Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава.

Б) Член 8, став 1, алинеи 1, 3, 8 и 11 од Уставот на Република Македонија, според кој основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, на владеењето на правото и на хуманизмот, социјалната правда и солидарноста и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

В) Член 9 од Уставот, според кој граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Г) Членот 51 од Уставот, според кој во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Д) Членот 54 од Уставот, според кој слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба. Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Членот 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи според кој уживањето на правата и слободите, признати со оваа конвенција, треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.

Членот 1 од Универзалната декларација за човекови права според кој „сите човекови суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општочовечката припадност“.

„Сите права и слободи наведени во Декларацијата им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на разликите меѓу нив, како што се: раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање или друг статус“.

Тргувајќи од наведените уставни одредби ЕКЧП и УДЧП смета дека со оспорената уредба со законска сила се ставени во нееднаква положба и дискриминирани се граѓаните кои не се предвидени како корисници на финансиската поддршка од владината програма П1 – Мерки за справување со Ковид наспроти граѓаните – корисници на помошта определени во член 1 став 1 од Уредбата: граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.

Исто така, смета дека со оспорената уредба се врши директна дискриминација на граѓаните односно повреда на правото на еднаквост третман на граѓаните од страна на државата, кои не се корисници на финансиската поддршка од буџетски средства, односно се ставаат во привилегирана положба една група граѓани како корисници на буџетски средства предвидени во владината програма наспроти сите останати граѓани кои не се корисници на финансиската помош без претходно утврдена методологија и критериуми за доделување финансиска помош на сите граѓани на кои што им е неопходно потребна финансиска поддршка заради ублажување на последиците предизвикани од пандемијата од коронавирусот Ковид-19.

Имено, во конкретниот случај со оспорената уредба, финансиската поддршка само на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и дел од здравствените работници претставува основа за дискриминација што се темели на недозволен различен третман кон граѓаните, по основ на општествен и имотен статус, возраст, положба во општеството, припадност на група. Оттука, смета дека различното и селективното третирање на граѓаните според имотниот статус и возраст не е пропорционално, односно оправдано во услови на епидемија која претставува општа опасност за сите, како и дека со решенијата содржани во оспорената уредба не може да се оправда селективноста како неопходна и легитимна во едно демократско општество.

Во конкретниот случај, и покрај фактот што пандемијата Ковид-19 претставува општо загрозувачка пандемија од која никој не е поштеден, а во случајот со справување на негативните последици од неа директно се справуваат и други категории вработени лица, како на пример, пензионерите со минимални пензии, матичните доктори кои исто така на соодветен начин учествуваат во заштита и спречување на последиците од Ковид-19, припадниците на полицијата кои континуирано беа и се уште се ангажирани во регулирањето на јавниот ред, а особено во услови на вонредна состојба и полициски час, припадниците на Армијата кои исто така во одреден период беа вклучени во борбата против пандемијата и слично. Од овие причини, смета дека со оспорената уредба е повредена еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, ставени се во дискриминирана положба мнозинството граѓани, наспроти малцинството таргетираните граѓани со кој чин има повреда на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на државата. Со арбитражна уредба, врз основа на арбитражни критериуми се овозможи да има привилегирани граѓани кои ќе земаат финансиска помош од буџетски средства, наспроти мнозинството граѓани кои ги дискриминира и ги остави без финансиска поддршка иако и тие граѓани имаат право на поддршка и финансиска помош во време на пандемија.

Исто така, смета дека со оспорената уредба се прави дискриминација не само по основ на статус, положба, возраст и професија, туку и интерна дискриминација во рамките на лица со ист или сличен имотен статус, иста или слична возраст, иста или слична професија, бидејќи согласно член 2 од Уредбата се утврдуваат мерки за финансиска поддршка само за:

А) „Граѓани со низок доход“ полнолетни државјани на Република Северна Македонија кои се приматели на социјална помош или невработени лица кои активно бараат работа евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија заклучно со 22.05.2020 година, кои за 2019 година оствариле годишен доход во нето износ не поголем од 180.000 денари и за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 60.000 денари согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „граѓани-корисници на финансиска поддршка“);

Б) „Вработени лица со низок доход“ се државјани на Република Северна Македонија кои се во работен однос и кои за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход само по основ на плата и надоместоци на плата во нето износ не поголем од 60.000 денари, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „работници-корисници на финансиска поддршка“);

В) „Млади лица“ се државјани на Република Северна Македонија со наполнети 16 години и не постари од 29 години, кои се активни учесници во формалното средно образование (средни училишта основани од Република Северна Македонија, локалната самоуправа и Градот Скопје) и високото додипломско образование на Република Северна Македонија (универзитети основани од Република Северна Македонија), согласно со евиденцијата на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: „млади лица-корисници на финансиска поддршка“);

Г) „Здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 се државјани на Република Северна Македонија вработени во јавните здравствени установи, Клиника за инфективни болести, Институт за јавно здравје, центри за јавно здравје, членови на тимовите за Итна медицинска помош, лица вработени во инфективните одделенија на општите болници и ангажирани работници во други одделенија кои повремено биле ангажирани во инфективните одделенија на соодветната јавна здравствена установа респективно за времето на ангажирање согласно со евиденцијата на Фондот за здравствено осигурување заради тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 (во натамошниот текст: „здравствени работници-корисници на финансиска поддршка“).

На тој начин со оспорената уредба се направи збирна/кумулативна и повеќекратна дискриминација со заштитена карактеристика и статус (имотна и статусна припадност, возраст, професија), обезбедувајќи им повластен статус на повеќе таргетираните групи што власта смета дека во моментот треба да ги заштити како најпогодени од пандемијата, а ги дискриминира другите групи и поединци кои, исто така, имаат/т конкретен ангажман во санирањето на негативните последици од пандемијата и еднакво беа погодени со последиците од пандемијата (припадници на полицијата, Армијата, матичните и другите доктори и медицински персонал, фармацевти, вработени во маркети, лицата вработени во кризните штабови и слично), како и пензионерите со ниски пензии.

За нас не е спорно дека Уставот ја овластил Владата да донесува уредби со законска сила за време на вонредна состојба но, исто така, Уставот го ограничил

тоа овластување на Владата, уредувајќи дека истото мора да биде во согласност со Уставот и со закон, а во конкретниот случај со оспорената уредба се врши дискриминација на другите граѓани во однос на привилегираните категории граѓани посочени со Уредбата за време на вонредна состојба.

Членот 126 од Уставот на кој се повикува Владата, само уредува овластување за Владата да може да донесува уредби со законска сила до завршување на вонредната состојба, меѓутоа, тоа уставно овластување никако не значи и не подразбира да може Владата, арбитражно, своеволно и дискриминирачки по своја сопствена проценка и оценка, самата, слободно да одлучува кои граѓани ќе ги дискриминира, кои ќе ги привилегира со уредба, кого се ќе опфати со привилегиите, а кого не, што впрочем и се прави со оспорената уредба.

Ограничувањата на слободите и правата за време на воена или вонредна состојба, според член 54 од Уставот, можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот и исклучиво според одредбите на Уставот и не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба (став 3).

Уставната определба, уредбите со законска сила да мора да бидат во согласност со Уставот и со закон, упатува на тоа дека уредбите со законска сила можат да бидат донесени само во функција на операционализација на уставни и законски одредби, а со истите не може да се уредува ограничување/дискриминирање на слободи и права за човекот и граѓанинот.

Ограничувањата на слободите и правата на човекот и граѓанинот се уредуваат со Уставот, а доколку Уставот упатил тоа ограничување да биде уредено со закон, ограничувањето на слободите и правата на човекот и граѓанинот, мора да биде пропорционално со целите коишто треба да се постигнат со тоа ограничување и да биде неопходно во едно демократско општество.

На крајот, сметаме дека во Решението Уставниот суд дал мошне куса аргументација и не одговорил на сите аспекти коишто се покренуваат како правни прашања во иницијативата по однос на повредите на Уставот и ЕКЧП.

Врз основа на изнесеното сметаме дека оспорената уредба со законска сила не е во согласност со наведените уставни одредби, како и со Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи.

Судии
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Јован Јосифовски, с.р.
Никола Ивановски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 3207.

Врз основа на член 80 став 2 од Законот за класифицирани информации (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење инспекциски надзор од страна на инспекторот за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: инспекторот) во спроведувањето на За-

конот за класифицирани информации(*) (во натамошниот текст: Законот) и другите прописи од областа на класифицираните информации.

Член 2

(1) Субјекти кои се предмет на надзор, во смисла на овој правилник, се субјектите кои што ракуваат и/или чуваат национални и странски класифицирани информации или во чии рамки се ракува и/или се чуваат такви информации.

(2) Редовен инспекциски надзор кај ист субјект на надзор се врши еднаш годишно.

(3) Вонредниот инспекциски надзор по правило е ненајавен и истиот се спроведува најдоцна 15 работни дена од приемот на иницијативата во архивата или на службената електронска адреса на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: Дирекцијата).

(4) Контролниот инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба констатира дали субјектот на надзорот постапил во целост, делумно постапил или не постапил по инспекцискиот акт.

(5) Иницијативата за инспекциски надзор треба да содржи: назив на Дирекцијата, име и презиме и адреса на живеење на подносителот односно назив и седиште на правното лице, законски застапник или полномошник доколку го има, краток опис на повредата и назначување на субјектот кај кој се бара вршење на надзор.

(6) Инспекторот нема да постапи по анонимна иницијатива за инспекциски надзор, освен ако од содржината на иницијативата не произлегува повреда на прашање од јавен интерес утврдено со закон или е неопходно отстранување на непосредна опасност по животот или здравјето на луѓето или имотот од поголема вредност или животната средина.

Член 3

Инспекцискиот надзор вклучува последователни активности за планирање, спроведување, затворање и документирање на надзорот.

Член 4

(1) Планирањето на инспекцискиот надзор започнува по:

- донесувањето на месечниот план за работа за секој инспектор одобрен од страна на директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: директорот),

- налог издаден од страна на директорот за извршување на вонреден инспекциски надзор.

(2) Планирањето на инспекцискиот надзор се спроведува пред посетата на субјектот на инспекциски надзор и опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:

- одредување на опфатот на инспекцискиот надзор којшто може да биде целосен при редовен инспекциски надзор, делумен, односно по пријавен прекршок при вонреден инспекциски надзор и ограничен на проверка на недостатоците откриени за време на редовниот инспекциски надзор при контролниот инспекциски надзор,

- проверка на достапните извори на информации кои се однесуваат на субјектот на надзор, како што се: досие на субјектот на надзор кое го води Одделението за вршење на инспекциски надзор за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: Одделението за инспекции), со сите претходни записници од спроведени надзори и изречени мерки, пријава против субјектот на надзор поднесена до Одделението за инспекции, информации во врска со издадените безбедносни сертификати за физички и правни лица, ин-

формации од инспекциските служби и органи на централната и локалната власт, вклучувајќи ги Инспекцискиот совет на Република Северна Македонија и Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и други достапни информации,

- доставување на писмено известување за извршување на редовен инспекциски надзор, со линк до веб-страницата на Дирекцијата за превземање на листата за проверка (во случај на редовен инспекциски надзор),

- подготовка на ресурсите и средствата потребни за вршење на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: важечка службена легитимација и значка, налог за вршење на инспекциски надзор (во случај на вонреден надзор), листа за проверка, жиг за запечатување и други неопходни средства и опрема.

(3) Опфатот на надзорот е определен со месечниот план или со налогот за надзор, но може да биде проширен од страна на инспекторот врз основа на сериозни индикации, кои може да се појават за време на вршењето на надзорот во субјектот.

Член 5

(1) Спроведувањето на инспекциски надзор започнува со пристигнување на инспекторот во работните простории на субјектот на инспекциски надзор, при што инспекторот:

- на одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор или на други лица овластени од субјектот на инспекциски надзор им ги презентира својата службена легитимација и значка и

- може да побара и да изврши увид во документ за идентификација и на безбедносниот сертификат на лицата овластени од субјектот на инспекциски надзор, други вработени или работно ангажирани лица во субјектот на инспекциски надзор, како и физички лица кои се затекнати на местото на инспекцискиот надзор. Во случај кога некое од наведените лица, ќе одбие да се легитимира заради утврдување на исполнување на обврските или се обиде да го попречи вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот може да побара помош од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на полициските работи.

(2) Спроведувањето на инспекциски надзор опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:

- почетен состанок со одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор,

- интервјуирање на други вработени доколку е потребно,

- проверка на просториите, преглед на деловодните книги како и електронското деловодство и медиуми каде се чуваат класифицираните информации,

- анализа и проценка за утврдување на постоење на очигледни докази или индикатори за неправилно работење на субјектот на надзор и

- утврдување на постоење на неправилности за кои треба да се преземат соодветни мерки.

(3) При спроведувањето на инспекцискиот надзор, инспекторот ги проверува сите прашања од листата за проверка на усогласеноста со Законот и прописите донесени врз основа на истиот, кои се применливи за дефинираниот опфат на инспекцискиот надзор и не треба да излегува надвор од опфатот на листата за проверка, освен во ситуација кога за време и на самото место на надзор, ќе утврди индикации за сериозни законски прекршувања.

(4) Во функција на спроведување на инспекцискиот надзор, инспекторот може да побара да му се стави на располагање одреден простор во рамките на работните простории на субјектот на надзор, за да може соодветно да ги спроведе активностите од ставот (2) на овој член, а со тоа да го минимизира попречувањето на редовните активности на субјектот на надзор.

(5) Почетниот состанок од ставот (2) алинеја 1 на овој член, инспекторот го организира веднаш по пристигнувањето на местото на надзор, на кој:

- ги претставува законскиот основ, предметот, опфатот и постапката на вршење на инспекцискиот надзор,

- ги презентира правата и обврските на субјектот на надзор, како и совети за последиците од неисполнување на тие обврски, но и правото за преглед и давање писмена забелешка на составениот записник,

- ги дава листите за проверка (при редовен инспекциски надзор), со објаснување дека тие се користат за проверка на усогласеноста на работењето на субјектот на надзор,

- дава проценка за времетраењето на надзорот,

- дава напомена дека надзорот ќе биде затворен со завршен состанок, на кој ќе се дискутираат наодите од надзорот и

- му овозможува на одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор, да постави прашања за да утврди дали ја разбира постапката и своите права и обврски.

(6) Во случај кога одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор одбива да ги изврши своите обврски за време на спроведувањето на надзорот или покажува знаци на насилство, инспекторот презема активности за справување со таквата ситуација, вклучувајќи и потсетување за глобите и другите мерки што може да му бидат изречени на субјектот на надзор. Доколку тоа не е доволно и ризикот од избивање на насилство е голем, инспекторот ќе ги напушти просториите на субјектот на надзор, ќе го извести раководното лице на Одделението за инспекции или директорот, ќе побара помош од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на полициските работи, со чија асистенција дополнително ќе го спроведе инспекцискиот надзор.

(7) За време на надзорот инспекторот составува белешки кои треба да бидат јасни и прецизни, особено во посочувањето на утврдените неправилности, со цел во подоцнежното составување на записникот да биде внесена фактичката утврдена состојба. Составувањето на записникот инспекторот го врши во неговата работна просторија со податоци за субјектот на надзор и за неговиот претставник, другите присутни лица за време на надзорот, податоци од почетниот состанок, како и податоци за утврдената фактичка состојба и неправилности.

(8) При вршењето на надзор од повеќе инспектори се составува еден записник и се донесува еден инспекциски акт, кој го потпишуваат сите инспектори кои учествувале во надзорот.

(9) Доколку при составување на записникот има потреба да се наведе документ кој содржи класифицирани информации, инспекторот го наведува деловодниот број на документот без наведување на содржината на документот.

Член 6

(1) Затворањето на инспекцискиот надзор се спроведува за време на посетата на терен и опфаќа одржување на завршен состанок.

(2) Завршниот состанок од ставот (1) на овој член, се организира веднаш по завршувањето на надзорот односно теренскиот увид и увидот во документацијата, при што инспекторот:

- ги презентира наодите од утврдената фактичка состојба, вклучително и утврдените неправилности, доколку такви се идентификувани, и начинот за нивно отстранување,

- ги презентира мерките кои одлучил да ги преземе врз субјектот на надзорот и временскиот период за отстранување на утврдените неправилности, како и одговорноста на субјектот на надзорот во однос на преземените мерки,

- му укажува на преставникот на субјектот на надзор дека записниците дополнително ќе му бидат вработени на разгледување, најдоцна три дена од завршувањето на инспекцискиот надзор.

(3) Комплетирањето на записникот за извршен инспекциски надзор се прави во согласност со утврдената фактичка состојба и констатираните и утврдени неправилности и недостатоци, при што во предвид се земаат и евентуалните забелешки и изјави во однос на релевантните факти и околности, кои се дадени од лицата присутни за време на вршењето на инспекцискиот надзор.

(4) Во случај на запечатување на просториите на субјектот на надзор, инспекторот го запознава одговорно лице на субјектот на надзор со последиците од насилно отстранување на жигот.

(5) Доколку одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор одбие да го потпише записникот за извршен инспекциски надзор, инспекторот ќе ги наведе причините за непотпишувањето.

(6) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврдени неправилности, инспекторот:

- му доставува решение на субјектот на инспекциски надзор, со опомена за отстранување на утврдените неправилности во кое е определен рок за нивно отстранување или решение со кое изрекува друга инспекциска мерка, како наредба, забрана, одземање на предмети, запечатување на просторија и друго, со која соодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор,

- му издава прекршочен платен налог на субјектот на инспекциски надзор и

- поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или поведува друга соодветна постапка.

(7) При изрекувањето на инспекциските мерки и санкции, инспекторот постапува согласно прекршочните одредби од Законот, но ги зема предвид и останатите фактори кои вклучуваат штетни последици кои можат да произлезат од утврдената неправилност, евентуална историја на претходни неправилности во работењето на субјектот, попречување при вршење на инспекциски надзор и друго.

Член 7

(1) Документирањето на инспекцискиот надзор опфаќа комплетирање на печатената и електронска евиденција, односно евидентирање во инспекциската евиденција и електронските информациски системи, чување на целокупната документација која произлегува од постапката за спроведување на инспекцискиот надзор, комплетирање на досието на субјектот на инспекциски надзор и планирање на контролен инспекциски надзор.

(2) Документацијата од ставот (1) на овој член се подредува во досието на субјектот на инспекциски надзор по следниот редослед:

- документи прибрани или создадени во фазата на планирање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: различни аналитички и други информации, писменото известување, односно налогот или наредбата за вршење на инспекциски надзор и сл;

- документи прибрани или создадени во фазата на спроведување на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: пополнети листи за проверка, направени фотографии, известување на други институции и сл;

- документи прибрани или создадени во фазата на затворање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: записник за извршен надзор, решение од извршен инспекциски надзор, прекршочен платен налог, други прибрани или создадени документи, вклучувајќи: барање за поведување на прекршочна постапка, правосилни и извршни решенија од судска постапка, докази за спроведени едукации, кривични пријави, доставници и сл.

(3) Документирањето, секогаш кога тоа е можно, се врши во печатена (хартиена) форма и во електронска форма, при што за секој субјект на надзор се формира посебно досие кое според проценката на инспекторот може да биде неklasифицирано, класифицирано со соодветен степен на класификација или обележано со ознаката „ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА“ и се евидентира во посебен деловодник за таа намена. Секој поединечен инспекциски надзор е посебно одвоен.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-325/1
9 октомври 2020 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 3208.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕУРОПАК“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 12-162/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО-ПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. Агроберза бр.1, Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 октомври 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 8 октомври 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-440-2020

6. Единствен матичен број: 5215650

7. Единствен даночен број: 4027998119103

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕУРОПАК" со локација на Г.П.27.5.1, на КП бр.6512/41, КО Струмица, Општина Струмица.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила

за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни

услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕУРОПАК", со следниве технички карактеристики:

- а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ЕУРОПАК",
- б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 84,00 kW,
- в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
- г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
- д) податоци за опрема:
 - тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
 - број на фотонапонски панели: 300
 - моќност на фотонапонски панели: 280 W
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор:
 - FRONIUS ECO 27kW 3ph, 2 парчиња
 - FRONIUS SYMO 20kW 3ph, 1 парче
- е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.679/1.456 kWh/m²
- ж) очекувано производство на електрична енергија: 101.721 kWh

Нë базë тë ненит 24, параграфи (1), пика 1, нëнпика 17 тë Лигит тë Енергетикëс* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe ненит 13 тë Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori

VENDIM PËR LËSHIM TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve "EUROPAK" import-eksport SHPKNJP, Strumicë, i lëshohet licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EUROPAK".

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

PA1 nr. 12-162/20
8 tetor 2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve "EUROPAK" import-eksport SHPKNJP, Strumicë, me seli në rr. "Agroberza" nr. 1, Strumicë, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 8 tetor 2020

4. Data e vlefshmërisë së licencës: 8 tetor 2055

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROIZ-440-2020

6. Numri amzë: 5215650

7. Numri tatimor: 4027998119103

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike:

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EUROPAK" me lokacion në P.N.27.5.I, PK 6512/41, KK STRUMICË, Komuna e Strumicës.

9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e Ndjekjes së Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator i Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe volumnin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontroleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlogaritës me mënyrë dhe procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EUROPAK", me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "EUROPAK"

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 84,00 kW,

c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020

d) Jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite

e) të dhënat për pajisjen:

- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike polikristalore, PiKCELL GROUP PiK280P(60),

- numri i paneleve fotovoltaike: 300

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W

- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit:

- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 2 copë

- FRONIUS SYMO 20kW 3ph, 1 copë

f) Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.679/1.456 kWh/m2

g) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 101.721 kWh

3209.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПБ бр. 12-163/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, со седиште на ул. Атанас Мучев бр.2, Струмица, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 8 октомври 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 8 октомври 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-444-2020

6. Единствен матичен број: 5171105

7. Единствен даночен број: 4027997115066

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС” со локација на кров од постоечки објекти, на Г.П.90.18.П, на КП бр.7206, 7207 и 7208, КО Струмица, Општина Струмица.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооружена состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС”, со следниве технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “АЛ МАКС”,

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 152,04 kW,

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

д) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),

- број на фотонапонски панели: 543

- моќност на фотонапонски панели: 280 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 4 парчиња

- FRONIUS ECO 25kW 3ph, 1 парче

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.520 kWh/m2

ж) очекувано производство на електрична енергија: 189.063 kWh

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori

V E N D I M

PËR LËSHIM TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë Tregtare të Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve AL-MAKS SHPK Strumicë, i lëshohet licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike prodhim i energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED “AL MAKS”.

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-163/20
8 tetor 2020
Shkup

Shtojcë:

L I C E N C Ë

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria Tregtare e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve AL MAKS SHPK Strumicë, me seli në rr. "Atanas Muçev" nr. 2, Strumicë, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 8 tetor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 8 tetor 2055

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROИЗ-444-2020

6. Numri amzë: 5171105

7. Numri tatimor: 4027997115066

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "AL MAKS" me lokacion në P.N.90.18.II, PK бр.7206; 7207 dhe 7208, KK Strumicë, Komuna e Strumicës.

9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e Ndjekjes së Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregulator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregulator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregulator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) përshkrimin dhe volumin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

- 2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

- 4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

- 5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

- 6) monitorime inspektorale të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrevë që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrevë që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përllëgaritës me mënyrë dhe procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "AL MAKΣ", me karakteristikat teknike në vijim:

- Emri i centralit elektrik diellor: CED "AL MAKΣ"
- Fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 152,04 kW,
- Viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020
- Jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
- Të dhënat për pajisjen:
 - lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: polikristalore, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
 - numri i paneleve fotovoltaike: 543
 - fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W
 - lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit:
 - FRONIUS ECO 27kW 3ph, 4 copë
 - FRONIUS ECO 25kW 3ph, 1 copë
- Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.520 kWh/m²
- Prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 189.063 kWh

3210.

Vrз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 12 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Барањето ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ "КУКА НА ФУДБАЛОТ", УП1 бр.12-165/20 од 17 септември 2020 година СЕ ОДБИВА.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-165/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë нëнит 24, параграфи (1), пика 1, нënpика 17 тë Ligjit тë Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe нëнит 12 тë Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori

VENDIM PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Kërkesa e Federatës së Futbollit të Maqedonisë Shkup, për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike për prodhimin e energjisë elektrike nga CED "KUQA NA FUDBALLOT", PA1, nr.12-165/20 datë 17 shtator 2020 REFUZOHE.

2. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-165/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3211.

Vrз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 8.10.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ
ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГО-
РА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 8,81 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 22,02 ден/м³.
- за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 8,84 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 22,11 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и

• да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-70/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 1, тë Ligjit тë Përcaktimit тë Çmimeve пëр Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës пëр Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit тë Ujit dhe тë Tarifës Rregullatore тë Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 08.10.2020, mori

V E N D I M
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS RREGULLATORE
TË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË
UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPK SKOPSKA
CRNA GORA ÇUÇER SANDEVË PËR VITIN 2020
DHE 2021 PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2019-2021

1. NPK Skopska Crna Gora Çußer Sandevë i përcaktohet tarifë rregullatore пëр shërbimin e ujit, grumbullimin dhe largimin e ujërave тë zeza urbane siç vijon:

- пëр vitin 2020
 - пëр kategorinë e amvisërisë në shumën пëр 8,81 ден/м³;
 - пëр kategori тë tjera në shumën пëр 22,02 ден/м³.
- пëр vitin 2021
 - пëр kategorinë e amvisërisë në shumën пëр 8,84 ден/м³;
 - пëр kategori тë tjera në shumën пëр 22,11 ден/м³.

2. Ofruesi i shërbimit тë ujit, sipas pikës 1 e këtij vendimi, duhet t'i zbatojë kushtet në vijim:

- t'i zbatojë tarifat e pikës 1 тë këtij vendimi dhe
- тë përgatisë dhe t'i dërgojë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe Planin Afarist në pajtim me këtj vendim.

3. Ofruesi i shërbimit тë ujit obligohet тë dërgojë plan тë ri пëр përshtatje тë tarifave тë shërbimeve тë ujit пëр periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni në afat пëр njëntë muajsh para kalimit тë afatit тë këtij vendimi.

4. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit тë tij në “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe në faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do тë zbatohet nga data 01.11.2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-70/20
8 tetor 2020
Shkup

3212.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 08.10.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП СКОПСКА ЦРНА
ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 14,82 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 37,04 ден/м³.
- за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 14,79 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 36,98 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и

- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-71/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 1, тë Ligjit тë Përcaktimit тë Çmimeve пëр Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) тë Rregullores së Mënyrës dhe тë Procedurës пëр Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit тë Ujit dhe тë Tarifës Rregullatore тë Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17), Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë Veriut, нë seancën e mbajtur më 08.10.2020, mori

V E N D I M

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË TË NPK SKOPSKA CRNA GORA ÇUÇER SANDEVO PËR VITIN 2020 DHE 2021 TË PERIUHDHËS SË RREGULLUAR 2019-2021

1. NPK Skopska Crna Gora Çußer Sandevë i përcaktohet tarifë rregullatore пëр shërbimin e ujit, furnizim me ujë тë pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:

- пëр vitin 2020
 - пëр kategorinë e amvisërisë нë shumën пëр 14,82 ден/м³;
 - пëр kategori тë tjera нë shumën пëр 37,04 ден/м³.
- пëр vitin 2021
 - пëр kategorinë e amvisërisë нë shumën пëр 14,79 ден/м³;
 - пëр kategori тë tjera нë shumën пëр 36,98 ден/м³.

2. Ofruesi i shërbimit тë ujit nga pika 1 e këtij vendimi duhet t'i zbatojë kushtet нë vijim:

- t'i zbatojë tarifate e pikës 1 тë këtij vendimi dhe
- тë përpilojë dhe тë dërgojë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe Planin Afarist нë pajtim me këtë vendim.

3. Ofruesi i shërbimit тë ujit obligohet тë dërgojë plan тë ri пëр përshtatje тë tarifave тë shërbimeve тë ujit пëр periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni нë afat пëр nëntë muajsh para kalimit тë afatit тë këtij vendimi.

4. Vendimi hyn нë fuqi ditën e publikimit тë tij нë “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut”, publikohet edhe нë faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, do тë zbatohet nga data 01.11.2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-71/20
8 tetor 2020
Shkup

3213.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 08.10.2020 година, донесе

P E Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 11,11 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 25,56 ден/м³.
- за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 11,15 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 25,66 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнес план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-167/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 1 тë Ligjit тë Përcaktimit тë Çmimeve për Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) тë Rregullores së Mënyrës dhe тë Procedurës për Përcaktimin e Tarifës së Shërbimit тë Ujit dhe тë Tarifës Rregullatore тë Shërbimit тë Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17), Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë Veriut, në seancën e mbajtur më 08.10.2020, mori

V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS RREGULLATORE TË PASTRIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA TË NPK SKOPSKA CRNA GORA ÇUÇER SANDEVË PËR VITIN 2020 DHE 2021 PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2019-2021

1. NPK Skopska Crna Gora Çuçer Sandevë i përcaktohet tarifë rregullatore e shërbimit të ujit, pastrimit të ujërave të zeza siç vijon:

- për vitin 2020
 - për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 11,11 den/m³;
 - për kategori të tjera në shumën prej 25,56 den/m³.
- për vitin 2021
 - për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 11,15 den/m³;
 - për kategori të tjera në shumën prej 25,66 den/m³.

2. Ofruesi i shërbimit të ujit sipas pikës 1 të këtij vendimi duhet t'i zbatojë kushtet në vijim:

- t'i zbatojë tarifata e pikës 1 të këtij vendimi dhe
- të përgatitë dhe të dërgojë te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe Planin Afarist në pajtim me këtë vendim.

3. Ofruesi i shërbimit të ujit obligohet të dërgojë plan të ri të përshtatjes së tarifave të shërbimeve të ujit për periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni në afat prej nëntë muajsh para kalimit të afatit të këtij vendimi.

4. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga data 01.11.2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-167/20
8 tetor 2020
Shkup

3214.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 3 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 8 октомври 2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ

Член 1

Во Правилникот за лиценци (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20) во членот 1 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Барател, односно Барател на решение за упис во регистарот, треба да биде регистриран за вршење на соодветната енергетската дејност, или да има регистрирано општа клаузула за бизнис”.

Член 2

Во членот 7, по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„ (3) Во постапките за издавање на привремена лиценца, ако од содржината на информацијата од став (2) точка 6) од овој член се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или е новоформирано трговско друштво или трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 3

Во членот 9 во ставот (2) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика” се заменуваат со зборовите “Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од овој член”.

Член 4

По членот 9 се додаваат три нови наслови и три нови члена 9-а, 9-б и 9-в кои гласат:

„Запирање на постапката

Член 9-а

Ако во текот на постапката барателот ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се откажува од барањето, односно го повлекува барањето, Претсе-

дателят на Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 7 дена од денот на приемот на известувањето, донесува решение за запирање на постапката по барањето, кое го доставува до барателот.

Прекин на постапката по службена должност

Член 9-б

(1) Ако во текот на постапката Регулаторната комисија за енергетика најде на прашање чие решавање е предуслов за да се одлучи за самата работа, а истото претставува независно правно прашање за чие решавање е надлежен суд или некој друг јавен орган (во натамошниот текст: претходно прашање), ќе побара информации или податоци од надлежниот суд или друг јавен орган во врска со претходното прашање за што Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапката.

(2) Барањето и Решението за прекин на постапката од став (1) од овој член се доставуваат до барателот.

Прекин на постапката по барање

Член 9-в

(1) Ако во текот на постапката, барателот најде на административни пречки во обезбедувањето на документ кој го издава друг јавен орган или му е потребен подолг рок за обезбедување на документ побаран согласно член 8 став (4) од овој правилник, доставува известување до Регулаторната комисија за енергетика, по основ на кое Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапка, до доставување на потребниот документ.

(2) Решението од став (1) од овој член се доставува до барателот.

(3) Барателот треба на секои 90 дена, сметано од денот на приемот на решението од став (1) од овој член, но не повеќе од една година, да достави до Регулаторната комисија за енергетика информација за статусот на барањето пред јавниот орган, односно за статусот на документот побаран согласно член 8 став (4) од овој правилник.

(4) Ако барателот не ја достави информација од ставот (3) од овој член во определениот рок, односно по истекот на рокот од една година, Регулаторната комисија за енергетика ќе постапи согласно член 9 став (2) од овој правилник.“

Член 5

Во членот 12, во ставот (1) по зборовите “од правата на подготвителната седница” се додаваат зборовите “се утврди дека условите не се исполнети”.

Член 6

Пред членот 12-а се додава наслов кој гласи:

“Постапување со платен надоместок”

Член 7

Членот 12-а се менува и гласи:

“Во случаите кога е донесено решение за отфрлање на барањето согласно член 9 од овој правилник, решение за запирање на постапката согласно член 9-а од овој правилник, односно одлука за одбивање на барањето согласно член 12 од овој правилник, упатениот надоместок од член 7 став (2) точка 3) од овој правилник, не му се враќа на барателот.”

Член 8

Во членот 14 во ставот (2) зборовите “од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12 и 13”.

Член 9

Во членот 15 во ставот (3) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика” се заменуваат со зборовите “Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од овој член,“.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Во постапката за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца, соодветно се применуваат членовите 9-а, 9-б, 9-в и 12-а од овој правилник”.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10), стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 10

Во членот 16 во ставот (3) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика” се заменуваат со зборовите “Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од овој член,“.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Во постапката за издавање на лиценца за пробна работа, соодветно се применуваат одредбите на членовите 9-а, 9-б, 9-в и 12-а од овој правилник”.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10), стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 11

Во членот 22 во ставот (3) зборовите “од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.

Член 12

Во членот 24 во ставот (2) зборовите “од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.

Член 13

Во членот 25 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 14

Во членот 28 во ставот (2) зборовите “од членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.

Член 15

Во членот 30 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Ако од произнесувањето на носителот на лиценца од став (2) од овој член се утврди дека не се исполнети условите за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, или ако носителот на лиценца ги исполни обврските во одлуката од став (3) од овој член во роковите утврдени согласно став (4) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука за запирање на постапката за одземање на лиценца.“

Ставот (5) станува став (6).

Член 16

По членот 30 се додава нов наслов и нов член 30-а кои гласат:

„Контрола над носители на лиценци

Член 30-а

(1) Регулаторната комисија за енергетика заради утврдувањето на настанување на причината за одземање на лиценца утврдена во член 30 став (1) од овој правилник врши контрола над носителите на лиценци.

(2) Контролата од став (1) на овој член ја вршат вработени во Регулаторната комисија за енергетика кои се овластени од Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Контролата се врши врз основа на Годишен план за контрола донесен од страна на Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Годишниот план за контрола од став (3) од овој член се донесува најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година.

(5) Регулаторната комисија за енергетика може да изврши и вонредната контрола по службена должност или врз основа на иницијатива поднесена од физички или правни лица или органи на државната власт или локалната самоуправа.

(6) Носителот на лиценцата треба на овластеното лице за контрола да му овозможи пристап до просторите, производите, електронските бази на податоци или кое било друго средство кое е предмет на контрола, како и увид во целокупната документација и информации неопходни за утврдување на фактичката состојба.

(7) Носителот на лиценцата треба по писмено барање на овластеното лице за контрола да му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на контролата.

(8) Носителот на лиценцата треба на овластеното лице за контрола да му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на контролата.

(9) За извршената контрола овластеното лице изготвува извештај кој во рок од 8 дена го доставува до Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.

(10) Доколку врз основа на извештајот од став (9) од овој член се утврди дека постои некоја од причините од член 30 став (1) од овој правилник, Регулаторната комисија за енергетика постапува согласно член 30 ставови (2), (3), (4), (5) и (6) од овој правилник.“

Член 17

Во членот 31 во ставот (4) зборовите „точка 3) и 4)“ се заменуваат со зборовите „точки 4) и 5)“.

Член 18

Во членот 34 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Во постапката за издавање на решение за упис во регистарот Регулаторната комисија за енергетика, ако утврди потреба, може да побара дополнителна документација и податоци за барателот или опремата за вршење на дејноста.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 19

Во членот 35 во ставот (2) зборовите „Регулаторната комисија за енергетика“ се заменуваат со зборовите „Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од овој член,“.

Член 20

По членот 35 се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 35-а, 35-б, 35-в и 35-г кои гласат:

„Запирање на постапката по барање за упис

Член 35-а

Ако во текот на постапката барателот ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се откажува од барањето, односно го повлекува барањето, Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 7 дена од денот на приемот на известувањето, донесува решение за запирање на постапката по барањето, кое го доставува до барателот.

Прекин на постапката по барање за упис, по службена должност

Член 35-б

(1) Ако во текот на постапката, Регулаторната комисија за енергетика најде на прашање чие решавање е предуслов за да се одлучи за самата работа, а истото претставува независно правно прашање за чие решавање е надлежен суд или некој друг јавен орган (во натамошниот текст: претходно прашање), ќе побара информации или податоци од надлежниот суд или друг јавен орган во врска со претходното прашање за што Претседателот на Регулаторна комисија за енергетика донесува решение за прекин на постапката.

(2) Барањето и Решението за прекин на постапката и од став (1) од овој член се доставуваат до барателот.

Прекин на постапката по барање за упис, по барање

Член 35-в

(1) Ако во текот на постапката, барателот најде на административни пречки во обезбедувањето на документ кој го издава друг јавен орган или му е потребен подолг рок за обезбедување на документ побаран согласно член 34 став (3) од овој правилник, доставува известување до Регулаторната комисија за енергетика, по основ на кое Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапка, до доставување на потребниот документ.

(2) Решението од став (1) од овој член се доставува до барателот.

(3) Барателот треба на секои 90 дена, сметано од денот на приемот на решението од став (1) од овој член, но не повеќе од една година, да доставува до Регулаторната комисија за енергетика информација за статусот на барањето пред јавниот орган, односно за статусот на документот побаран согласно член 34 став (3) од овој правилник.

(4) Ако барателот не ја достави информација од ставот (3) од овој член, во определениот рок, односно по истекот на рокот од една година, Регулаторната комисија за енергетика ќе постапи согласно член 35 став (2) од овој правилник.

Постапување со платен надоместок**Член 35-г**

Во случаите кога е донесено решение за отфрлање на барањето согласно член 35 или решение за запирање на постапката согласно член 35-а од овој правилник, упатениот надоместок од член 33 став (2) точка 3) од овој правилник, не му се враќа на барателот.”

Член 21

По членот 40 се додава ново поглавје IX-а и нов член 40-а, кои гласат:

“IX-а. ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА**Член 40-а**

(1) Регулаторната комисија за енергетика може во секое време да ги исправи грешките во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во актите издадени во согласност со овој Правилник.

(2) За исправката, Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика донесува решение кое има правно дејство од денот од кога има правно дејство актот на кој се врши исправката.

(3) Решението за исправка и исправката се доставуваат до носителот на актот, а исправката се објавува во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Член 22

Во членот 42 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Годишниот извештај од став (1) од овој член се доставува електронски во .pdf формат.”

Член 23

Во Прилогот 1, наслов 7, во точка 7.2 потточка 4) се менува и гласи:

“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти.”

Во точка 7.3 по потточка 3) се додава нова потточка 4) која гласи:

“основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект,”

Потточките 4), 5), 6) и 7) стануваат потточки 5), 6) 7) и 8).

Во насловот 10, во точка 10.2 потточка 6) се менува и гласи:

“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти.”

Во точка 10.3 по потточка 4) се додава нова потточка 5) која гласи:

“основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект,”

Потточките 5), 6), 7) и 8) стануваат потточки 6), 7), 8) и 9).

Во насловот 11, во точка 11.2 потточка 4) се менува и гласи:

“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти.”

Во точка 11.3 по потточка 2) се додава нова потточка 3) која гласи:

“основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект,”

Потточките 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) стануваат потточки 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) и 12).

Во насловот 15 потточка 3) се менува и гласи:

“правилник за заштита од пожари и експлозии со согласност од Дирекцијата за заштита и спасување,”.

Потточката 7) се менува и гласи:

“решение за верификација на мерило/а (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија,”.

Во Прилогот 2, во Обрасците БЛ 7.2 во точка 5, БЛ 10.2 во точка 4 и БЛ 11.2 во точка 4, по зборовите “информација за економско финансиската состојба од ЦР на РСМ” се додаваат зборовите “, ако од содржината на информацијата се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или е новоформирано трговско друштво или трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект”, а зборовите “основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти” се заменуваат со зборовите “основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти”.

Во Обрасците 7.3 точка 7., 10.3 точка 6. и 11.3 во точка 6 по зборовите “проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект” се додаваат зборовите “основен проект ако кон барањето за издавање на привремена лиценца е доставен идеен проект”

Во Обрасците БЛ 17, БЛ 18, БЛ 19, БЛ 20 и БЛ 21, точка 6., зборовите “елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување” се заменуваат со зборовите “правилник за заштита од пожари и експлозии со согласност од Дирекцијата за заштита и спасување”. Во Обрасците БЛ 17 и 21, точка 6., зборовите “сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект” се заменуваат со зборовите “решение за верификација на мерило/а (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија”, а во Обрасците БЛ 18, 19 и 20 зборовите “сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект” се заменуваат со зборовите “решение за верификација на мерило/а (протокомери) од Биро за метрологија”.

Во Прилогот 2 Образецот БЛ 22 се заменува со нов Образец БЛ 22 кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.


Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2062/1
8 октомври 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Образец БЛ 22

 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија	БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ		 Република Северна Македонија
1. Податоци за Барателот: Назив: Седиште: Е-пошта (e-mail): 2. Лице за контакт определено од Барателот: Име и презиме: Телефон: Е-пошта (e-mail):		Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика	
3. Енергетска дејност за која се бара менување на лиценца ☐ пренос на електрична енергија ☐ пренос на природен гас ☐ производство на електрична енергија ☐ регулирано производство на топлинска енергија ☐ производство на топлинска енергија ☐ комбинирано производство на електрична и топлинска енергија ☐ преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати ☐ производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива ☐ трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт			
4. Евидентен број на лиценцата			
5. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството: _____ _____ _____			
1. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА			
1.1. Краток опис на капацитетот за кој се намалува лиценцата и причините за намалувањето _____ _____ _____			
1.2. Потребна документација ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ ☐ тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија ☐ историјат со промени издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија			

2. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИЛИ ПРЕНАМЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА**2.1. Краток опис на капацитетот за кој се зголемува лиценцата и причините за зголемувањето** _____

и/или краток опис на резервоарот (со ознака од имотен лист), назнака од кој во кој дериват се врши пренамената и причини за пренамена на резервоарот (се пополнува само при пренамена) _____

2.2. Потребна документација (се пополнува за сите дејности)

- ☐ изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација
- ☐ доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
- ☐ тековна состојба издадена од ЦР на РСМ
- ☐ историјат со промени издаден од ЦР на РСМ
- ☐ информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ
- ☐ потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ
- ☐ уверение за платени даноци и придонеси од УЈП
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- ☐ потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност
- ☐ информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна Македонија

2.2.1 се пополнува само за пренос на електрична енергија

- ☐ имотен лист/листове од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,
- ☐ за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,
- ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации,
- ☐ географска локација на објектите (ГИС),
- ☐ еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти,
- ☐ табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A),
- ☐ табеларен преглед со име на трансформација, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA),
- ☐ табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на централата и за приклучокот,
- ☐ табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот,

- ☐ табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок,
- ☐ табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh),
- ☐ максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години,
- ☐ опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ),
- ☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот,
- ☐ список и опис на функции на софтверот,
- ☐ табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго),
- ☐ преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува
- ☐ податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји.

2.2.2 се пополнува само за пренос на природен гас

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија,
- ☐ за нови системи или нови делови од системот одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба, согласно закон,
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста,
- ☐ географска локација на објектите (ГИС),
- ☐ основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните водови и разводните гранки)
- ☐ главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда)
- ☐ табеларен преглед на главните мерно регулациски станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)
- ☐ номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во $\text{nm}^3/\text{година}$
- ☐ табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго)
- ☐ планирани технички загуби во системот ($\text{nm}^3/\text{година}$)
- ☐ опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ)
- ☐ систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот
- ☐ табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и друго)
- ☐ опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас
- ☐ податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји.

2.2.3 се пополнува само за производство на електрична енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,

- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Закон
- ☐ договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон
- ☐ водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ)
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)

2.2.3.1 се пополнува само за производство на електрична енергија од ХЕЦ

- ☐ назив на ХЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
- производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар,
 - турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.2 се пополнува само за производство на електрична енергија од ТЕЦ

- ☐ назив на ТЕЦ
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ податоци за опрема:
- производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа,
 - парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво,
 - парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор,
 - генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.3 се пополнува само за производство од МХЕЦ

- ☐ назив на МХЕЦ,
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда,
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.3.4 се пополнува само за производство од ВЕЦ

- ☐ назив на ВЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и номинален напон на генератор
- ☐ очекувано производство на електрична енергија

2.2.3.5 се пополнува само за производство од ФЕЦ

- ☐ назив на ФЕЦ
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен век на ФЕЦ
- ☐ податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор
- ☐ годишно сончево зрачење на таа локација
- ☐ очекувано производство на електрична енергија

2.2.3.6 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биомаса

- ☐ назив на термоелектроцентрала на биомаса
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биомаса
- ☐ податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот
- ☐ податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка

2.2.3.7 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биогаз

- ☐ назив на термоелектроцентрала на биогаз
- ☐ еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда
- ☐ технолошка шема на термоелектроцентрала на биогаз
- ☐ општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво
- ☐ податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот

2.2.4 се пополнува само за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон,
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ географска локација на објектите (ГИС)
- ☐ инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана
- ☐ локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа

2.2.5 се пополнува само за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија

- ☐ имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прилежан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста
- ☐ одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон
- ☐ овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно закон
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон
- ☐ документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија
- ☐ решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа
- ☐ решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија
- ☐ организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста
- ☐ сертификат за имплементиран стандард МКС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи производители - над 80 MW)
- ☐ географска локација на објектите (ГИС)
- ☐ основни технички карактеристики на комбинираната постројка

- ☐ еднополна струјна шема
- ☐ планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година)
- ☐ локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија
- ☐ локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната

2.2.6 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

- ☐ доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во m³
- ☐ основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти
- ☐ правилник за заштита од пожари и експлозии со согласност од Дирекцијата за заштита и спасување
- ☐ елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина
- ☐ одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон
- ☐ табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект
- ☐ решение за верификација на мерило/а (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија
- ☐ претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи
- ☐ записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат,
- ☐ организациона структура на барателот
- ☐ доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа:
 1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати,
 2. поседување на сопствено овластување или склучен договор со правно лице кое има овластување за:
 - одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси,
 - техничко испитување на хидрантската мрежа за гасење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари,
 - одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари,
 - одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати,
 3. поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за громобранска заштита.

2.2.6.1 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати

- ☐ основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта
- ☐ географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда
- ☐ технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи
- ☐ инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта (ton/година)

- ☐ планирани годишни количини на преработена сурова нафта (тон/година)
- ☐ планирани годишни количини на нафтени деривати, поделно по видови (тон/година)

2.2.6.2 се пополнува само за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива

- ☐ географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат за намешување, со легенда
- ☐ шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата
- ☐ број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините

2.2.6.3 се пополнува само за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт

- ☐ табеларен преглед со број и капацитет (m³) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари
- ☐ табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват поделно (litar/година или kg/година)

2.2.6.3.1 се пополнува само за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ

- ☐ технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,
- ☐ решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка инспекција.

2.2.6.3.2 се пополнува само за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (JET A-1)

- ☐ одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди

НАПОМЕНА:

- * потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето
- * документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал
- * носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка
- * датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства преку кои се врши дејноста
- * техничката и дополнителната документација што се доставува во постапката се однесува само на капацитетот за кој се менува лиценцата

ЗАБЕЛЕШКА

Датум:

М.П

Овластено лице
(потпис)

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 3 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, solli

R R E G U L L O R E PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES SË LICENCEVE

Neni 1

Në Rregulloren e Licenceve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20) në nenin 1 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Parashtrues, respektivisht Parashtruesi i kërkesës për aktvendim për regjistrim në regjistër, duhet të regjistrohet për kryerjen e veprimtarisë energjetike përkatëse, ose të ketë të regjistruar klauzulën e përgjithshme të biznesit".

Neni 2

Në nenin 7, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Në procedurat e lëshimit të licencës së përkohshme, nëse nga përmbajtja e informatës nga paragrafi (2) pika 6 e këtij neni, përcaktohet se parashtruesi ka rezultat negativ financiar në vitin e fundit apo është shoqëri e sapoformuar tregtare apo tregtar individual, ai duhet të dërgojë edhe plan financiar për realizimin e objektit të planifikuar energjetik."

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi (2), fjalët "Komisioni Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni".

Neni 4

Pas Nenit 9, shtohen tre tituj të ri dhe tri nene të reja 9-a, 9-b dhe 9-c, si vijon:

"Ndërprerja e procedurës

Neni 9-a

Nëse gjatë procedurës parashtruesi e njofton Komisionin Rregullator të Energjetikës se heq dorë nga kërkesa, respektivisht e tërheq kërkesën, Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, sjell aktvendim për ndërprerja e procedurës sipas kërkesës, të cilin e dërgon deri te parashtruesi.

Ndërprerja e procedurës me detyrë zyrtare

Neni 9-b

(1) Nëse gjatë procedurës Komisioni Rregullator i Energjetikës hasi në çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhje të vetë punës, ndërsa e njëjta është çështje e pavarur ligjore, për zgjidhjen e së cilës është gjykata kompetente apo ndonjë organ tjetër publik (në tekstin e mëtejshëm: çështje paraprake), do të kërkojë informata ose të dhëna nga gjykata kompetente apo nga ndonjë organ tjetër publik në lidhje me çështjen paraprake, për çka Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës.

(2) Kërkesa dhe aktvendimi për ndërprerjen e procedurës nga paragrafi (1) të këtij neni dërgohen deri te parashtruesi.

Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës

Neni 9-c

(1) Nëse gjatë procedurës, parashtruesi has në pengesa administrative në sigurimin e dokumentit, të cilin e lëshon ndonjë organ tjetër publik ose ka nevojë për një afat më të gjatë për sigurimin e ndonjë dokumenti të kërkuar në

përputhje me nenin 8 paragrafi (4) të kësaj rregullore, dërgon njoftim deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, në bazë të së cilit Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës, deri në dërgimin e dokumentit të nevojshëm.

(2) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen deri te parashtruesi.

(3) Parashtruesi, çdo 90 ditë, duke e llogaritur nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, por jo më shumë se një vit, të dërgojë deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës informata për statusin e kërkesës para organit publik, respektivisht për statusin e dokumentit të kërkuar në përputhje me nenin 8 paragrafi (4) i kësaj rregullore.

(4) Nëse parashtruesi nuk e dërgon informatën nga paragrafi (3) i këtij neni në afatin e përcaktuar, respektivisht pas skadimit të afatit prej një viti, Komisioni Rregullator i Energjetikës do të veprojë në përputhje me nenin 9 paragrafi (2) i kësaj rregullore."

Neni 5

Në nenin 12, në paragrafin (1) pas fjalëve "nga debati në seancën përgatitore" shtohen fjalët "u përcaktuar se kushtet janë plotësuar".

Neni 6

Para nenit 12-a shtohet titulli i ri si vijon:

"Veprim me kompensim të paguar"

Neni 7

Neni 12-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Në rastet kur është sjellur aktvendim për refuzimin e kërkesës në përputhje me nenin 9 të kësaj rregullore, aktvendim për ndërprerjen e procedurës në përputhje me nenin 9-a të kësaj rregullore, respektivisht vendim për refuzimin e kërkesës në përputhje me nenin 12 të kësaj rregullore, kompensimi i referuar nga neni 7 paragrafi (2) pika 3 e kësaj rregullore, nuk i kthehet parashtruesit."

Neni 8

Në nenin 14 në paragrafin (2) fjalët "të neneve 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13" zëvendësohen me fjalët "të neneve 7, 8, 9, 9-a, 9-b, 9-c, 10, 11, 12 dhe 13".

Neni 9

Në nenin 15 paragrafi (3), fjalët "Komisioni Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Në procedurën e lëshimit të licencës së bartësit të licencës së përkohshme, zbatohen përkatësisht nenet 9-a, 9-b, 9-c dhe 12-a të kësaj rregullore."

Paragrafet (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10), bëhen paragrafet (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Neni 10

Në nenin 16 paragrafi (3), fjalët "Komisioni Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Në procedurën e lëshimit të licencës për punë provë, zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 9-a, 9-b, 9-c dhe 12-a të kësaj rregullore."

Paragrafet (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10), bëhen paragrafet (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).

Neni 11

Në nenin 22 në paragrafin (3) fjalët "të neneve 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13" zëvendësohen me fjalët "të neneve 7, 8, 9, 9-a, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13".

Neni 12

Në nenin 24 në paragrafin (2) fjalët “të neneve 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8, 9, 9-a, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13”.

Neni 13

Në nenin 25, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

„(2) Komisioni Rregullator i Energjetikës, në bazë të të dhënave të dërguara për shkak të vazhdimit të licencës për punë provë e përcakton afatin e vazhdimit.“

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).

Neni 14

Në nenin 28 në paragrafin (2) fjalët “të neneve 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8, 9, 9-a, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13”.

Neni 15

Në nenin 30 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

„(5) Nëse nga ajo që është parashtruar nga bartësi i licencës nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet se nuk janë plotësuar kushtet për fillimin e procedurës së marrjes së licencës, ose nëse bartësi i licencës i plotëson kushtet nga vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni në afatet e përcaktuara në përputhje me paragrafin (4) të këtij neni, Komisioni Rregullator i Energjetikës solli vendim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e licencës.“

Paragrafi (5) bëhet paragrafi (6).

Neni 16

Pas Nenit 30, shtohet titulli i ri dhe neni i ri 30-a, si vijon:

„Kontrolli i baretësve të licencave

Neni 30-a

(1) Komisioni Rregullator i Energjetikës për shkak të përcaktimit të shkakut për marrjen e licencës të përcaktuar në nenin 30 paragrafi (1) të kësaj rregullore, kryen kontroll mbi bartësit e licencave.

(2) Kontrollin nga paragrafi (1) i këtij neni e kryejnë të punësuarit në Komisionin Rregullator të Energjetikës, të cilët janë të autorizuar nga Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës/

(3) Kontrolli kryhet në bazë të planit vjetor të kontrollit të miratuar nga Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës.

(4) Plani vjetor i kontrollit nga paragrafi (3) i këtij neni miratohet më së voni deri më 31 dhjetor të vitit aktual për vitin e ardhshëm.

(5) Komisioni Rregullator i Energjetikës mund të kryejë kontroll me detyrë zyrtare ose me inicijativë të parashtruar nga persona fizikë ose juridikë apo të organeve të autoriteteve shtetërore ose të vetqeverisjes lokale.

(6) Bartësi i licencës duhet të mundësojë personit të autorizuar qasje deri te hapësirat, prodhimet, bazat elektronike të të dhënave aq cilitdo mjeti tjetër, që është lëndë e kontrollit, si dhe qasje në dokumentacionin e përgjithshëm të nevojshëm për përcaktimin e gjendjes faktike.

(7) Bartësi i licencës duhet, me kërkesë me shkrim të personit të autorizuar për kontroll, t'i dërgojë apo përgatisë të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materijale dhe dokumente të tjera, të cilat janë të nevojshme për kryerjen e kontrollit.

(8) Bartësi i licencës duhet që personit të autorizuar për kontroll t'ia sigurojë kushtet e nevojshme për kryerjen e kontrollit.

(9) Për kontrollin e kryer, personi i autorizuar përgatit raport, të cilin në afat prej 8 ditësh e dërgon deri te Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës.

(10) Nëse, në bazë të raportit nga paragrafi (9) i këtij neni, përcaktohet se ekziston një nga arsyet nga neni 30 paragrafi (1) të kësaj rregullore, Komisioni Rregullator i Energjetikës vepron në përputhje me nenin 30 paragrafet (2), (3), (4), (5) dhe (6) të kësaj rregullore.“

Neni 17

Në Nenin 31, në paragrafin (4), fjalët "pikat 3 dhe 4" zëvendësohen me fjalët "pikat 4 dhe 5".

Neni 18

Në nenin 34, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

„(3) Në procedurën e lëshimit të aktvendimit për regjistrim në regjistër, Komisioni Rregullator i Energjetikës, nëse e vërteton nevojën, mund të kërkojë dokumentacion shtesë dhe të dhëna për parashtruesin apo pajisjen për kryerjen e veprimtarisë.“

Paragrafet (3) dhe (4) bëhen paragrafet (4) dhe (5).

Neni 19

Në nenin 35 paragrafi (2), fjalët "Komisioni Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni,".

Neni 20

Pas Nenit 35, shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene të reja 35-a, 35-b, 35-c dhe 35-d, si vijon:

"Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim

Neni 35-a

Nëse gjatë procedurës parashtruesi e njofton Komisionin Rregullator të Energjetikës se heq dorë nga kërkesa, respektivisht e tërheq kërkesën, Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, sjell aktvendim për ndërprerja e procedurës sipas kërkesës, të cilin e dërgon deri te parashtruesi.

Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim, me detyrë zyrtare

Neni 35-b

(1) Nëse gjatë procedurës Komisioni Rregullator i Energjetikës has në çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për zgjidhje të vetë punës, ndërsa e njëjta është çështje e pavarur ligjore, për zgjidhjen e së cilës është gjykata kompetente apo ndonjë organ tjetër publik (në tekstin e mëtejshëm: çështje paraprake), do të kërkojë informata ose të dhëna nga gjykata kompetente apo nga ndonjë organ tjetër publik në lidhje me çështjen paraprake, për çka Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës.

(2) Kërkesa dhe aktvendimi për ndërprerjen e procedurës nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen deri te parashtruesi.

Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim, me kërkesë

Neni 35-c

(1) Nëse gjatë procedurës, parashtruesi has në pengesa administrative në sigurimin e dokumentit, të cilin e lëshon ndonjë organ tjetër publik ose ka nevojë për një afat më të gjatë për sigurimin e ndonjë dokumenti të kërkuar në përputhje me nenin 34 paragrafi (3) të kësaj rregullore, dërgon njoftim deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, në bazë të së cilit Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës, deri në dërgimin e dokumentit të nevojshëm.

(2) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen deri te parashtruesi.

(3) Parashtruesi, çdo 90 ditë, duke e llogaritur nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, por jo më shumë se një vit, të dërgojë deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës informata për statusin e kërkesës para organit publik, respektivisht për statusin e dokumentit të kërkuar në përputhje me nenin 34 paragrafi (3) i kësaj rregullore.

(4) Nëse parashtruesi nuk e dërgon informatën nga paragrafi (3) i këtij neni në afatin e përcaktuar, respektivisht pas skadimit të afatit prej një viti, Komisioni Rregullator i Energjetikës do të veprojë në përputhje me nenin 35 paragrafi (2) i kësaj rregullore.

Veprim me kompensim të paguar

Neni 35-d

(1) Në rastet kur është sjellur aktvendim për refuzimin e kërkesës në përputhje me nenin 35 apo aktvendim për ndërprerjen e procedurës në përputhje me nenin 35-a të kësaj rregullore, kompensimi i referuar nga neni 33 paragrafi (2) pika 3 e kësaj rregullore, nuk i kthehet parashtruesit.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, nëse parashtruesi, në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të aktvendimit për refuzimin e kërkesës apo aktvendimit për ndërprerjen e procedurës, sërisht parashtron kërkesë të njëjtë për veprimtarinë e njëjtë energjetike, kompensimi i paguar paraprakisht i pranohet si dëshmi veçmë e dorëzuar në pajtim me nenin 33 paragrafi (2) pika 3 e kësaj rregullore."

Neni 21

Pas Nenit 40, shtohet kapitulli IX-a dhe neni i ri 40-a, si vijon:

"IX-a. PËRMIRËSIM I GABIMIT TEKNIK

Neni 40-a

(1) Komisioni Rregullator i Energjetikës, mund në çfarëdo kohe t'i përmirësojë gabimet në emrat apo numrat, shkrimin apo llogaritjen, si dhe gabime të tjera të dukshme në aktet e lëshuara në përputhje me këtë rregullore.

(2) Për përmirësimin, Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës sjell aktvendim, e cila ka veprim juridik nga dita kur ka veprim juridik akti, në të cilin kryhet përmirësimi.

(3) Aktvendimi për përmirësimin dhe përmirësimi dërgohen deri te bartësi i aktit, ndërsa përmirësimi publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Neni 22

Në nenin 42, pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Raporti vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohet në formë elektronike në formatin .pdf."

Neni 23

Në Shtojcën 1, titulli 7, në pikën 7.2 nënpika 4) ndryshohet si vijon:

"projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj të projekteve,"

Në nenin 7,3, pas nënpikës 3) shtohet nënpika e re 4) si vijon:

"projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,"

Nënpikat 4), 5), 6) dhe 7) bëhen nënpikat 5), 6) 7) dhe 8).

Në titullin 10, në pikën 10.2 nënpika 6) ndryshohet si vijon:

"projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj të projekteve,"

Në nenin 10,3, pas nënpikës 4) shtohet nënpika e re 5) si vijon:

"projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,"

Nënpikat 5), 6), 7) dhe 8) bëhen nënpikat 6), 7) , 8) dhe 9).

Në titullin 11, në pikën 11.2 nënpika 4) ndryshohet si vijon:

"projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj të projekteve,"

Në nenin 11,3, pas nënpikës 2) shtohet nënpika e re 3) si vijon:

"projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,"

Nënpikat 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) dhe 11) bëhen nënpikat 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) dhe 12).

Në titullin 15 nënpika 3) ndryshohet si vijon:

"rregullorja e mbrojtjes nga zjarri dhe eksplozimet me miratimin nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit,".

Nënpika 7) ndryshohet si vijon:

"aktvendimi për verifikimin e matësit/ve (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja e Metrologjisë,".

Në Shtojcën 2, në Formularët KL 7.2 në pikën 5, KL 10.2 në pikën 4 dhe KL 11.2 në pikën 4, pas fjalëve "informata për gjendjen ekonomike financiare nga RQ i RMV" shtohen fjalët: "nëse nga përmbajtja e informatave përcaktohet se parashtruesi ka rezultat negativ financiar në vitin e fundit apo nëse është shoqëri e sapoformuar tregtare apo tregtar individual, është e nevojshme që të dërgojë plan financiar për realizimin e objektit të planifikuar energjetik", ndërsa fjalët "projekt ryesor, ndërtimor apo projekt i riadaptimit/adaptimit (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj projekteve" zëvendësohen me fjalët "projekt kryesor, ndërtimor, projekt i realizimit, projekt i riadaptimit/adaptimit apo projekt ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj të projekteve".

Në Formularët 7.3 pika 7., 10.3 pika 6. dhe 11.3 në pikën 6 pas fjalëve "projekt i realizimit, nëse ka ndryshimet gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti kryesor" shtohen fjalët "projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,"

Në Formularët KL 17, KL 18, KL 19, KL 20 dhe KL 21, pika 6., fjalët "elaborat për mbrojtje kundër zjarrit, të miratuar nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit" zëvendësohen me fjalët "rregullorja e mbrojtjes nga zjarri dhe eksplozimet me miratimin nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit". Në Formularët KL 17 dhe 21, pika 6., fjalët "certifikatë e verifikimit të instrumenteve matëse (matës të rrjedhës, për mazut - peshore) nga Byroja e Metrologjisë apo nga ndonjë subjekt tjetër i autorizuar" zëvendësohen me fjalët "aktvendim për verifikimin e matësit/ve (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja e Metrologjisë", ndërsa në Formularët KL 18, 19 dhe 20 fjalët "certifikatë e verifikimit të instrumenteve matëse (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja e Metrologjisë apo nga ndonjë subjekt tjetër i autorizuar" zëvendësohen me fjalët "aktvendim për verifikimin e matësit/ve (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja e Metrologjisë".

Në Shtojcën 2 Formular KL 22 zëvendësohet me Formular të ri KL 22, i cili është dhënë në Shtojcë dhe është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.


Neni 24

Kjo rregullore hyn në fuqi një ditë pas ditës së publikimit të saj në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Марко Бислимоски, d.v.

Nr. 01-2062/1
8 tetor 2020
Shkup

Formulari KL 22

 Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut	KERKESË PËR NDRYSHIMIN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË ENERGJETIKE	 Republika e Maqedonisë së Veriut
1. Të dhënat e parashtruesit: Emri: Selia: Posta elektronike: 2. Personi për kontakt i caktuar nga Parashtruesi: Emri dhe mbiemri: Telefoni: Posta elektronike: ((e-mail))		Vula pranuese e Komisionit Rregullator të Energjetikës
3. Veprimtaria energjetike, për të cilën kërkohet ndryshimi i licencës ☐ transmetimi i energjisë elektrike ☐ transmetimi i gazit natyror ☐ prodhimi i energjisë elektrike ☐ prodhimi i rregulluar i energjisë termike ☐ prodhimi i energjisë termike ☐ prodhim i kombinuar i energjisë elektrike dhe termike ☐ përpunimi i naftës bruto dhe prodhimi i produkteve të naftës ☐ prodhimi i karburanteve të destinuara për transport duke përzier derivatet e naftës dhe biokarburantet ☐ tregtia me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburanteve për transport		
4. Numri evidentues i licencës		
5. Nëse kompania merr pjesë me aksione ose aksione në kompani të tjera, të emërohen kompanitë dhe pjesëmarrja e tyre _____ _____		
1. NDRYSHIMI PËR SHKAK TË ZVOGËLIMIT TË KAPACITETEVE, ME TË CILAT KRYHET VEPRIMTARIA		
1.1. Përshkrim i shkurtër i kapacitetit, për të cilin zvogëlohet licenca dhe arsyet e zvogëlimit _____		
1.2. Dokumentacioni i nevojshëm ☐ deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të bashkëngjitur ☐ dëshmi për kompensim monetar të paguar në vlerë prej 500 EUR në kundërvlerë të denarit me kursin e mesëm të këmbimit të BPRMV ☐ gjendja aktuale e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut		

☐ historiati me ndryshime i lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut

2. NDRYSHIMI PËR SHKAK TE RRIJES OSE SHNDËRRIMIT TË KAPACITETEVE, ME TË CILAT KRYHET VEPRIMTARIA

2.1. Përshkrim i shkurtër i kapacitetit, për të cilin licenca rritet dhe arsyt e rritjes

dhe / ose përshkrim i shkurtër i rezervuarit (me shënim nga certifikata e pronësisë), me tregues nga cili në cilin derivat kryhet shndërrimi dhe arsyt e shndërrimit të rezervuarit (të plotësohet vetëm gjatë shndërrimit)

2.2. Dokumentacioni i nevojshëm (plotësohet për të gjitha veprimtaritë)

- ☐ deklarata e besueshmërisë së të dhënave dhe e dokumentacionit të bashkëngjitur
- ☐ dëshmi për kompensim monetar të paguar në vlerë prej 500 EUR në kundërvlerë të denarit me kursin e mesëm të këmbimit të BPRMV
- ☐ gjendja aktuale e lëshuar nga RQ i RMV
- ☐ historiati me ndryshime ndryshime i lëshuara nga RQ i RMV
- ☐ informacion mbi gjendjen ekonomike dhe financiare të parashtruesit nga RQ i RMV
- ☐ vërtetim se nuk është hapur asnjë procedurë e falimentimit kundër parashtruesit nga RQ i RMV
- ☐ vërtetim se nuk është hapur asnjë procedurë likuidimi kundër parashtruesit nga RQ i RMV
- ☐ certifikatë për taksat dhe kontributet e paguara nga DAP
- ☐ vërtetim nga RQ i RMV ose certifikatë nga Gjykata Themelore se kundër parashtruesit nuk është shqiptuar asnjë sanksion kundërvajtës ndalesë e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës
- ☐ vërtetim nga RQ i RMV ose certifikatë nga Gjykata Themelore se kundër personit/personave të autorizuar nuk është shqiptuar asnjë sanksion kundërvajtës ndalesë e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës
- ☐ informacion nga RQ i RMV ose certifikatë nga Gjykata Themelore se kundër parashtruesit nuk është shqiptuar asnjë vendim për vepër penale të kryer në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

2.2.1 plotësohet vetëm për transmetimin e energjisë elektrike

- ☐ Certifikatë/a e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patundshme si dëshmi e së drejtës së pronësisë së tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë ose certifikatë e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive me marrëveshje të regjistruar të qirasë dhe marrëveshje të qiramarrjes dhe/ ose kontrata për përdorimin e tokës shtetërore dhe / ose shpronësimin, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë, ose dëshmi për procedurën për regjistrimin e së drejtës së pronësisë dhe/ ose evidentimit në Agjencinë e Kadastrit të Pasurive të Patundshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ për sistemet e reja ose pjesët e reja të sistemit të miratimit për përdorimin e objektit energjetik ose raport për inspektimin teknik të kryer dhe vendosje në përdorim, në përputhje me ligjin
- ☐ struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që administrojnë objektin energjetik dhe puna direkte me pajisjet dhe impijantet energjetike, me të cilat kryhet veprimtaria,
- ☐ certifikatë për standardin e implementuar MKC EN ISO / IEC 27001 për menaxhimin e sigurisë së informatave
- ☐ vendndodhja gjeografike e pajisjeve (SGJI),
- ☐ skema njëplore (pajisje primare) me legjendë, për të gjitha objektet,
- ☐ pasqyrë tabelare e largpërçuesve me gjatësinë e tyre individuale (km) sipas nivelit të tensionit (400 kV, 220 kV, 110 kV), me të dhënat themelore për llojin e shtyllave, numrin e shtyllave, materialin dhe prerjet e përçuesit si dhe ngarkesën e përhershme të rrymës së lejuar (A),
- ☐ pasqyrë tabelare me emrin e trafostacionit, llojin e transformatorit, rrymëns nominale (A) dhe fuqinë e dukshme të transformatorit (MVA), sipas nivelit të tensionit dhe numrit të njëjësive me fuqi individuale dhe totale (MVA),

- ☐ pasqyrë tabelare e prodhuesve të energjisë elektrike të lidhur në sistemin e transmetimit me të dhëna për emrin e centralit dhe për lidhjen,
- ☐ pasqyrë tabelare e konsumatorëve të lidhur në sistemin e transmetimit me të dhëna për emrin e konsumatorit dhe për lidhjen
- ☐ pasqyrë tabelare e sistemeve të shpërndarjes të lidhura me sistemin e transmetimit me të dhënat për pikën e lidhjes
- ☐ pasqyrë tabelare e humbjeve të energjisë elektrike në sistemin e transmetimit për pesë vitet e fundit (MWh),
- ☐ ngarkesa maksimale vjetore në rrjetin e transmetimit (MW) për pesë vitet e fundit
- ☐ pajisjet e menaxhimit dhe kontrollit të sistemit të energjisë elektrike (përshkrimi teknik me paraqitje skematike)
- ☐ sistemi dhe mjetet e komunikimit me të gjitha subjektet e lidhura në sistemin e energjisë elektrike për funksionimin e tij të sigurt, me emërimin e pronarit,
- ☐ lista dhe përshkrimi i funksioneve të softuerit
- ☐ pasqyrë tabelare e pikave të marrjes dhe pikave të dërgesës së energjisë elektrike (vendndodhja, niveli i tensionit, etj.),
- ☐ rishikimi i organizatave ndërkombëtare, në të cilat parashtuesi i licencës duhet të marrë pjesë
- ☐ të dhënat për kapacitetin e largpërçuesve interkonektues me sistemet e transmetimit të vendeve fqinje.

2.2.2 Plotësohet vetëm për transmetimin e gazit natyror

- ☐ certifikatë/a e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patundshme si dëshmi e së drejtës së pronësisë së tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë ose certifikatë e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive me marrëveshje të regjistruar të qirasë dhe marrëveshje të qiramarrjes dhe/ ose kontrata për përdorimin e tokës shtetërore dhe / ose shpronësimin, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë, ose dëshmi për procedurën për regjistrimin e së drejtës së pronësisë dhe/ ose evidentimit në Agjencinë e Kadastrit të Pasurive të Patundshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut
- ☐ për sistemet e reja ose pjesët e reja nga sistemi i miratimit për përdorimin e objektit energjetik ose raport për inspektimin teknik të kryer dhe vendosje në përdorim, në përputhje me ligjin
- ☐ struktura organizative e parashtuesit me të dhënat për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave, që udhëheqin me objektin energjetik dhe drejtojnë drejtpërdrejt pajisjet dhe impiantet e energjisë me të cilat kryhet veprimtaria
- ☐ vendndodhja gjeografike e objekteve (SGJI)
- ☐ karakteristikat themelore të rrjetit të transmetimit (gjatësia, diametri, trashësia e tubit, presioni, etj. e përçuesve magjstralë dhe degëve të shpërndarjes)
- ☐ stacioni kryesor pranues -transmetues (me gjendjen e objektit, baza e objektit me paraqitjen e pajisjeve themelore të ndërtuara, me legendë)
- ☐ pasqyrë tabelare e stacioneve kryesore rregullatore të matjes me të dhënat e tyre themelore (vendndodhja, kapaciteti, presioni para zvogëlimit dhe presioni pas zvogëlimit, lloji, prodhuesi, etj.)
- ☐ kapaciteti nominal i transmetimit gazpërçuesit magjstral në nm³ / vit
- ☐ pasqyrë tabelare e stacioneve rregullatore të matjes të konsumatorët të lidhur në rrjetin e transmetimit, me të dhënat e tyre themelore (vendndodhja, kapaciteti, presioni pas dhe para zvogëlimit, lloji, prodhuesi, etj.)
- ☐ humbjet e planifikuara teknike në sistem (nm³ / vit)
- ☐ pajisjet e menaxhimit dhe kontrollit të sistemit për gaz natyror (përshkrimi teknik me paraqitje skematike)
- ☐ sistemi dhe mjetet e komunikimit me të gjitha subjektet e lidhura në sistemin e transmetimit të gazit natyror për funksionimin e tij të sigurt, me emërimin e pronarit
- ☐ pasqyrë tabelare e pikave të marrjes dhe pikave të dërgesës së gazit natyror (vendndodhja, presioni, etj.)
- ☐ përshkrimi dhe organizimi i kontrollit, mirëmbajtjes dhe leximit të pajisjeve matëse të instaluar në sistemin e transmetimit të gazit natyror
- ☐ të dhëna për kapacitetin e lidhjeve interkontektuese me sistemet gazpërçuese të transmetimit të vendeve fqinje.

2.2.3 plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike

- ☐ certifikatë/a e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patundshme si dëshmi e së drejtës së pronësisë së tokës, në të cilën kryhet veprimtaria ose certifikatë e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive me marrëveshje të regjistruar të qirasë dhe marrëveshje të qiramarrjes dhe/ ose kontrata për përdorimin e tokës shtetërore dhe / ose shpronësimin, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës

☐ leje e ndërtimit ose miratim për rindërtim ose miratim për mbindërtim ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, respektivisht instalimin e pajisjeve nëse për ndërtimin e objektit nuk është i nevojshëm leja e ndërtimit e lëshuar nga organi kompetent në përputhje me ligjin,

☐ autorizim për ndërtimin e objekteve energjetike të marrë nga një organi kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me ligjin

☐ marrëveshje koncesioni ose partneritet publik-privat nëse veprimtaria kryhet duke përdorur burime natyrore, respektivisht dëshmi e së drejtës për të përdorur burime natyrore në përputhje me ligjin

☐ leja e ekonomisë së ujit ose pëlqimi për përdorimin e ujit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (për HCE dhe HCEV)

☐ projekti kryesor, projekti ndërtimor dhe projekti i realizimit apo riadaptimit/ adaptimit (për fazat përkatëse në varësi të llojit të objektit energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për lloje të tilla të projekteve

☐ miratimi për përdorimin e objektit energjetik ose raport për inspektimin teknik të kryer dhe vendosje në përdorim në përputhje me ligjin

☐ dokument për montim të pajisjeve matëse

☐ aktvendim për miratim për përkyçje në rrjetin e shpërndarjes

☐ struktura organizative e parashtruesit me të dhënat për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që udhëheqin me objektin energjetik dhe drejtojnë drejtpërdrejt pajisjet dhe impiantet e energjisë me të cilat kryhet veprimtaria

☐ certifikatë për standardin e implementuar MKC EN ISO / IEC 27001 për menaxhimin me sigurinë e informacionit (për prodhuesit e mëdhenj - mbi 80 MW)

2.2.3.1 plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike nga HCE

☐ emri i HEC

☐ Skema njëpolare e rrymës (pajisje primare) me legjendë

☐ të dhënat e pajisjeve:

- njësitë e prodhimit (agregatet): numri i njësive të prodhimit (agregatet), viti vënies në përdorim të agregatit, jetëgjatësia e vlerësuar e agregatit, gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po / jo) dhe gatishmëria për menaxhim nga qendra e dispečimit,
- turbina: lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën,
- gjeneratori: lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin,
- bllok transformatori/ lloji i prodhuesit dhe të dhënat nominale për transformatorin

2.2.3.2 plotësohet vetëm për prodhimin e energjisë elektrike nga TCE

☐ emri i TCE

☐ skema njëpolare e rrymës (pajisje primare) me legjendë

☐ të dhënat për pajisjen:

- njësitë e prodhimit (bloqet): numri i njësive të prodhimit (bloqet), viti i vënies në përdorim të blokut, vlerësi i jetëgjatësisë së blokut, karburantit bazë, konsumi specifik i karburantit (GJ / MWh), gatishmëria për funksionin e rregullimit automatik (po / jo) dhe vendndodhja e matjes së energjisë elektrike për dërgesën në rrjet,
- kaldaja me avull/ kaldaja me avull: lloji dhe prodhuesi i kaldajës së avullit dhe konsumi karburantit
- turbina e avullit: lloji dhe prodhuesi i turbinës së avullit, fuqia nominale (MW), numri i rrotullimeve (rrot./ min), presioni i avullit (MPa), numri i shkarkimeve, presioni i kondensimit (MPa) dhe mënyra e lidhjes me gjeneratorin,
- gjeneratori: lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin,
- bllok transformatori: lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale për transformatorin

2.2.3.3 plotësohet vetëm për prodhim nga HCEV

☐ emri i HCEV,

☐ skema njëpolare e rrymës (pajisje primare) me legjendë,

☐ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit (agregati), viti i lëshimit të përdorimit të agregatit, jetëgjatësia e agregatit, lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, lloji i prodhuesit dhe të dhënat nominale për gjeneratorin, lloji i prodhuesit dhe të dhënat nominale për transformatorin

2.2.3.4 plotësohet vetëm për prodhim nga CEE☐ emri i CEE☐ të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës, numri i njësive prodhuese dhe fuqia nominale (MW), rritja e kapacitetit dhe numrit të njësive prodhuese dhe fuqisë nominale (MW), sipas viteve☐ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit, viti i komisionimit të njësive të prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësive të prodhimit, lloji dhe prodhuesi i turbinës, fuqia nominale e turbinës, lartësia e kullës, pra kolona, diametri i rotorit, numri i teheve, zona e mbuluar nga tehu, lloji dhe prodhuesi i gjeneratorit, fuqia e vlerësuar e gjeneratorit dhe voltazhi i vlerësuar i gjeneratorit☐ prodhimi i pritshëm i energjisë elektrike**2.2.3.5 plotësohet vetëm për prodhimin nga CED**☐ emri i CED☐ të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të punës dhe jetëgjatësia e vlerësuar e CED☐ të dhënat e pajisjeve: numri i paneleve fotovoltaike, lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të paneleve fotovoltaike, lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të baterisë dhe llojit, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit☐ rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion☐ prodhimi i pritshëm i energjisë elektrike**2.2.3.6 plotësohet vetëm për prodhim nga termocentrali elektrik i biomasës**☐ emri i termocentralit elektrik të biomasës☐ skema njëpdare e rrymës (pajisje primare) me legjendë☐ skema teknologjike e termocentralit të biomasës☐ të dhëna për deponimin dhe furnizimin me karburant të energjisë dhe lëngjeve të tjera të përdorura në procesin teknologjik☐ të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit, numri i njësive prodhuese, fuqia nominale e termocentralit, fuqia e disponueshme e termocentralit, fuqia maksimale e termocentralit, sasia e planifikuar e porositur e energjisë elektrike në prag të termocentralit, konsumi vetanak, lënda djegëse themelore dhe konsumi specifik i karburantit☐ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit, viti i komisionimit të njësive të prodhimit, jetëgjatësia e vlerësuar e njësive të prodhimit, lloji dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për turbinën, lloji dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe llojin e prodhuesit dhe të dhënat nominale për transformatorin☐ të dhëna për pajisjet themelore për konsum personal**2.2.3.7 plotësohet vetëm për prodhim nga termocentrali elektrik i biogazit**☐ emri i termocentralit elektrik të biogazit☐ skema njëpdare e rrymës (pajisje primare) me legjendë☐ skema teknologjike e termocentralit elektrik të biogazit☐ të dhëna të përgjithshme: viti i fillimit të ndërtimit, viti i përfundimit të ndërtimit, viti i fillimit të funksionimit, numri i njësive prodhuese, fuqia nominale e termocentralit, fuqia e disponueshme e termocentralit, fuqia maksimale e termocentralit, sasia e planifikuar e porositur e energjisë elektrike në prag termocentrali, konsumi vetanak, lënda djegëse themelore dhe konsumi specifik i karburantit☐ të dhënat e pajisjeve: numri i njësive të prodhimit, viti i komisionimit të njësive të prodhimit, jeta e vlerësuar e njësive të prodhimit, lloji dhe prodhuesi dhe të dhënat nominale për motorin, llojin dhe prodhuesin dhe të dhënat nominale për gjeneratorin dhe llojin e prodhuesit dhe të dhënat nominale për transformatorin**2.2.4 plotësohet vetëm për prodhimin e rregulluar të energjisë termike dhe prodhimin e energjisë termike**☐ certifikatë/a e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patundshme si dëshmi e së drejtës së pronësisë së tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë ose certifikatë e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive me marrëveshje të regjistruar të qirasë dhe marrëveshje të qiramarrjes dhe/ ose kontrata për përdorimin e tokës shtetërore dhe / ose shpronësimin, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë

- ☐ leje e ndërtimit ose miratim për rindërtim ose miratimin për mbindërtim ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, respektivisht instalimin e pajisjeve nëse për ndërtimin e objektit nuk është i nevojshëm miratimi për ndërtim i lëshuar nga organi kompetent në përputhje me ligjin,
- ☐ autorizimi për ndërtimin e objekteve energjetike të marra nga organi kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin e Energjetikës
- ☐ projekti kryesor, projekti ndërtimor dhe projekti i realizimit ose projekti i adaptimit (për fazat përkatëse në varësi të llojit të objektit energjetik), të bërë nga inxhinierë të autorizuar për lloje të tilla të projekteve
- ☐ miratim për përdorimin e objektit energjetik ose raportin për inspektimin teknik dhe vënien në përdorim në përputhje me ligjin
- ☐ struktura organizative e parashtruesit me të dhënat për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që udhëheqin me objektin energjetik dhe drejtojnë drejtpërdrejt pajisjet dhe impiantet e energjisë me të cilat kryhet aktiviteti
- ☐ lokacioni gjeografik i objekteve SGJI
- ☐ fuqia e instaluar e impiantit të ngrohjes (MW), me fuqi individuale të instaluar për kalidajë
- ☐ sasi të planifikuara vjetore të energjisë së prodhuar (MWh / vit) për ngrohtore
- ☐ vendndodhja e pikave të dërgesës së energjisë termike në rrjetin e shpërndarjes
- ☐ vendim për miratim për kyçje në rrjetin e shpërndarjes

2.2.5 plotësohet vetëm për prodhimin e kombinuar të energjisë elektrike dhe termike

- ☐ certifikatë/a e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patundshme si dëshmi e së drejtës së pronësisë së tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë ose certifikatë e pronësisë nga Agjencia e Kadastrit të Patundshmërive me marrëveshje të regjistruar të qirasë dhe marrëveshje të qiramarrjes dhe/ ose kontrata për përdorimin e tokës shtetërore dhe / ose shpronësimin, si dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës dhe/ ose mjeteve themelore, përmes të cilave e kryen veprimtarinë,
- ☐ leje e ndërtimit ose miratim për rindërtim ose miratimin për mbindërtim ose aktvendim për realizimin e ndërtimit, respektivisht instalimin e pajisjeve nëse për ndërtimin e objektit nuk është i nevojshëm miratimi për ndërtim i lëshuar nga organi kompetent në përputhje me ligjin,
- ☐ autorizimi për ndërtimin e objekteve energjetike të marra nga organi kompetent dhe i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin e Energjetikës
- ☐ projekti kryesor, projekti ndërtimor dhe projekti i realizimit ose projekti i adaptimit (për fazat përkatëse në varësi të llojit të objektit energjetik), të bërë nga inxhinierë të autorizuar për lloje të tilla të projekteve
- ☐ miratim për përdorimin e objektit energjetik ose raportin për inspektimin teknik dhe vënien në përdorim në përputhje me ligjin
- ☐ dokument për instalimin e pajisjeve matëse për energji elektrike
- ☐ vendim për miratim për kyçje në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike ose rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike
- ☐ aktvendim për miratimin për kyçje në rrjetin e shpërndarjes së energjisë termike
- ☐ struktura organizative e parashtruesit me të dhëna për numrin, arsimimin dhe aftësinë profesionale të personave që udhëheqin me objektin energjetik dhe drejtojnë drejtpërdrejt pajisjet dhe impiantet e energjisë me të cilat kryhet aktiviteti
- ☐ certifikatë për standardin e implementuar MKC EN ISO / IEC 27001 për menaxhimin e sigurisë së informacionit (për prodhuesit e mëdhenj - mbi 80 MW)
- ☐ lokacioni gjeografik i objektit (SGJI)
- ☐ karakteristikat themelore teknike të impiantit të kombinuar
- ☐ Skema njëpolare e rrymës
- ☐ sasi të planifikuara vjetore të energjisë së prodhuar (MWh / vit)
- ☐ vendndodhja e pajisjeve matëse me karakteristikat e tyre për energjinë elektrike
- ☐ vendndodhja e pikave të dorëzimit të energjisë elektrike dhe pikave të dërgesës së energjisë termike në rrjetin e shpërndarjes

2.2.6 plotësohet vetëm për përpunimin e naftës së papërpunuar dhe prodhimin e derivateve të naftës, prodhimin e karburanteve të destinuara për transport me përzierjen e derivateve të naftës dhe biokarburanteve dhe tregtinë me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport

☐ дëshmi e së drejtës së pronësisë ose e drejta e përdorimit të mjeteve themelore me të cilat e kryen veprimtarinë, (pronësia – certifikata e pronësisë, qiramarrja – certifikata e pronësisë me marrëveshje të regjistruar të qiramarrjes dhe marrëveshje së qiramarrjes). Rezervuari / reervoaret duhet të regjistrohen në listën e pronave në vëllim të shprehur në m3

☐ projekti kryesor, projekti ndërtimor dhe projekti i realizimit ose projekti i adaptimit (për fazat përkatëse në varësi të llojit të objektit energjetik), të bërë nga inxhinierë të autorizuar për lloje të tilla të projekteve

☐ rregullore për mbrojtje nga zjarret dhe shpërthimet me përqimin e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim

☐ elaborat për vlerësimin e ndikimit në mjedis, i miratuar nga Ministria e Mjedisit

☐ miratim për përdorimin e objektit energjetik ose raport për inspektimin teknik të kryer dhe vënien në përdorim (për fazat e makinerisë dhe elektrikes së bashku ose individualisht) nga inxhinierë të autorizuar për një lloj projekti të tillë, në përputhje me ligjin

☐ tabelat e vëllimit nga Byroja e Metrologjisë ose subjekti tjetër i autorizuar

☐ vendim për verifikimin e matësive (matësve të rrjedhës, për mazut – peshore) nga Byroja e Metrologjisë

☐ pëlqim paraprak për lokacion nga Ministria e Brendshme dhe/ ose akt të përshtatshëm që konfirmon se janë marë masat për sigurinë, mbrojtjen e pronës dhe rregullat për punën dhe sjelljen e punëtorëve që kryejnë punët e magazinimit të parashikuara në dokumentacionin teknik dhe rregulloret egzistuese

☐ procesverbal për inspektimin e kryer nga (KMT) nga Inspektorati i Tregut,

☐ struktura organizative e aplikuesit

☐ dëshmi se parashtuesi ka autorizime, licenca, akreditime ose ka lidhur një marrëveshje me persona juridikë të licencuar dhe të akredituar të biznesit për të kryer veprimtari të mirëmbajtjes dhe kontrollit të instalimeve dhe cilësisë së karburanteve të depozituara, si më poshtë:

1. posedim të kontratës vetanake marrëveshje ndonjë laborator të akredituar për testimin e cilësisë së derivateve të naftës dhe / ose posedimi i kontratës vetanake ose të lidhur me një trup inspektimi të akredituar për kontrollin sasior dhe cilësor të derivateve të naftës
2. posedim të kontratës vetanake ose marrëveshjes së lidhur me një person juridik që ka autorizim për:
 - mirëmbajtja e instalimeve të qëndrueshme për zbulimin, shfaqjen dhe shuarjen e zjarreve dhe zbulimin e përzierjeve shpërthyes,
 - ekzaminimi teknik i rrjetit të hidrantëve për shuarjen e zjarrit dhe kontrolli i qëndrueshmërisë së presionit të tubave në kabinetet e hidrantëve,
 - mirëmbajtja, servisimi dhe testimi i instalimeve të qëndrueshme të mbrojtjes nga zjarri,
 - mirëmbajtja, servisimi dhe testimi i aparateve për fikjen e zjarrit,
3. posedim ose kontratë me një organ inspektimi të akredituar për testimin e sistemeve të tokëzimit dhe sistemeve të mbrojtjes nga rrufeja

2.2.6.1 plotësohet vetëm për përpunimin e naftës së papërpunuar dhe prodhimin e derivateve të naftës

☐ karakteristikat themelore teknike të rafinerisë së naftës

☐ vendndodhja gjeografike e objekteve (SGJI) që përbëjnë rafinerinë e naftës, përfshirë rezervuarët për naftë të papërpunuar dhe derivatet e naftës, me legjendë

☐ skema teknologjike e rafinerisë së naftës, me legjendën dhe gamën e produkteve përfundimtare

☐ kapaciteti i instaluar për përpunimin e naftës së papërpunuar dhe prodhimin e derivateve të naftës në rafinerinë e naftës (ton / vit)

☐ sasitë vjetore të planifikuara të naftës së paërpunuar të rafinuar (ton / vit)

☐ sasitë vjetore të planifikuara të derivateve të naftës, të ndara sipas llojit (ton / vit)

2.2.6.2 plotësohet vetëm për prodhimin e karburanteve të destinuara për transport duke përzier derivatet e naftës dhe biokarburantet

☐ vendndodhja gjeografike (SGJI) e depozitave në dispozicion të deponimit të derivateve të naftës dhe biokarburanteve të përdorura për përzierjen, me legjendë

☐ paraqitje skematike e sistemit të përzierjes me legjendë dhe karakteristikat teknike të rezervuarëve dhe pajisjeve

☐ numri dhe kapaciteti i depozitave të deponimit të përzierjeve

2.2.6.3 plotësohet vetëm për tregtinë me shumicë të naftës së papërpunuar , produkteve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport

- ☐ pasqyrë tabelare me numrin dhe kapacitetin (m³) të rezervuarëve dhe llojet e derivateve të depozituara në rezervoare
- ☐ pasqyrë tabelare e shitjeve të pritura vjetore dhe furnizimit me produkte të naftës, biokarburante dhe karburante për transport, me biokarburante, për secilin derivat veç e veç (litër / vit ose kg / vit)

2.2.6.3.1 plotësohet vetëm për tregtinë me shumicë me gaz të lëngshëm të naftës LPG

- ☐ raport teknik për rezervuarët LPG të lëshuar nga një organ i akredituar i cili ka aktivitet për plotësimin e kushteve për kryerjen e inspektimeve teknike dhe ekzaminimeve periodike të pajisjeve teknike - pajisje nën presion,
- ☐ aktvendimi për vënien në përdorim të pajisjeve teknike për rezervuarët LPG të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror për inspektim teknik.

2.2.6.3.2 plotësohet vetëm për karburant me shumicë për motorët për avionë GM-1 (JET A-1)

- ☐ miratimi ose akt tjetër përkatës i lëshuar nga Agjencia e Aviacionit Civil të Republikës së Maqedonisë së Veriut se janë plotësuar kushtet për furnizimin e avionëve me lëndë djegëse dhe vajra në përputhje me standardet ndërkombëtare

KUJDES:

- * Dokumentacioni i kërkuar nga Regjistri Qendror, Drejtoria e të Ardhurave Publike, Gjykata Themelore dhe Agjencia e Kadastrit të Pasurive të Patunshme nuk duhet të jenë më të vjetra se 6 muaj nga dita e parashtrimit të kërkesës, përveç situatës aktuale e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës
- * një dokument i lëshuar në formë elektronike i nënshkruar me një nënshkrim elektronik dhe i paraqitur në formë elektronike, konsiderohet origjinal
- * Bartësi i licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike, i cili tashmë ka dorëzuar në Komisionin Rregullator të Energjetikës dokumentacionin kohëzgjatja e të cilit nuk ka skaduar, në procedurën e ndryshimit të licencës mund t'i referohet këtij dokumentacioni me shënim
- * Data e vlefshmërisë së licencës nuk mund të jetë më e gjatë se data e vlefshmërisë së marrëveshjes së qirasë ose përdorimit të pasurive fikse përmes të cilave kryhet aktiviteti
- * Dokumentacioni teknik dhe shtesë i paraqitur në procedurë i referohet vetëm kapacitetit për të cilin licenca është ndryshuar

VËREJTJE

Data	Personi i autorizuar (nënshkrimi)
	V. V

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3215.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2020 година, во однос на месец август 2020 година, е пониска за 0,2 %.

2. Исплатата на платите за месец септември 2020 година, во однос на месец август 2020 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020246

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.